

УНИВЕРЗИТЕТ „КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ – СКОПЈЕ
УНИВЕРЗИТЕТСКИ ЦЕНТАР ЗА МЕДИЦИНСКИ НАУКИ
СТОМАТОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ
– КЛИНИКА ЗА ДЕНТАЛНА ПАТОЛОГИЈА И ТЕРАПИЈА –

М-р Љулка И. Димкова-Матовска

ПАТОЛОШКА ДЕНТАЛНА РЕСОРПЦИЈА
ПРОЦЕНА НА ЕТИОПАТОГЕНЕЗАТА ПРЕКУ
АНАЛИЗА НА РЕСОРПТИВНОТО ПОЛЕ

– ДОКТОРСКА ДИСЕРТАЦИЈА –

УНИВЕРЗИТЕТ "КИРИЛ И МЕТОДИЈ" - СКОПЈЕ
УНИВЕРЗИТЕТСКИ ЦЕНТАР ЗА МЕДИЦИНСКИ НАУКИ
СТОМАТОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ
- Клиника за Дентална патологија и терапија -

М-р ЈУПКА И. ДИМКОВА-МАТОВСКА

ПАТОЛОШКА ДЕНТАЛНА РЕСОРПЦИЈА:
ПРОЦЕНА НА ЕТИОПАТОГЕНЕЗАТА ПРЕКУ АНА-
ЛИЗА НА РЕСОРПТИВНОТО ПОЛЕ

- докторска дисертација -

М е н т о р:

Проф. Д-р Иван Тавчиовски
Редовен професор на Стома-
тологијскиот факултет во
Скопје

Оваа докторска дисертација е работена на Клиниката за дентална патологија и терапија при Стоматолошкиот факултет во Скопје, на Институтот за медицинска, експериментална и применета физиологија при Медицинскиот факултет во Скопје, на Институтот за хистологија и ембриологија при Медицинскиот факултет во Скопје и на Хемискиот факултет во Скопје, во периодот од 1976 до 1981 година.

За постојаното следење на работата, корисните совети и помош се заблагодарувам на менторот Проф. д-р Иван Тавчиовски.

На Проф. д-р Ванчо Ковачев му изразувам благодарност за пружената можност за реализација на експерименталната работа и драгоцените совети.

За соработката во хирушкиот дел од експериментите, му благодарам на асистент д-р Бранко Василевски.

Благодарност им изразувам и на сите вработени на Стоматолошкиот факултет кои што ми помогнаа во тек на собирањето и припремата на материјалот.

С О Д Р Ж И Н А

| | Страница |
|---|----------|
| 1. УВОД ----- | 1 |
| 2. ЦЕЛ НА РАБОТАТА ----- | 14 |
| 3. АНАТОМО-МОРФОЛОШКИ И ФУНКЦИОНАЛНИ СООДНОСИ НА ПУЛПАТА И ПЕРИАПИКАЛНИТЕ ТКИВА ----- | 16 |
| 3.1. Пулпа дентис ----- | 16 |
| 3.2. Периапикално подрачје ----- | 23 |
| 3.2.1. Цемент ----- | 24 |
| 3.2.2. Периодонтален лигамент ----- | 26 |
| 3.2.3. Алвеоларна коска ----- | 29 |
| 4. БИОХЕМИСКИ АСПЕКТИ НА ТВРДИТЕ ЗАБНИ СУПСТАНЦИ ----- | 31 |
| 5. НЕКОИ АСПЕКТИ НА ОКЛУЗАЛНИТЕ СООДНОСИ ----- | 38 |
| 6. ПАТОГЕНЕТСКИ АСПЕКТИ НА ПАТОЛОШКАТА ДЕНТАЛНА РЕСОРПЦИЈА ----- | 44 |
| 7. АНАТОМО-МОРФОЛОШКИ И ХИСТОЛОШКИ КАРАКТЕРИСТИКИ НА ДЕНТАЛНИТЕ СТРУКТУРИ КАЈ БЕЛИ СТАОРЦИ ----- | 51 |
| 7.1. Глед ----- | 51 |
| 7.2. Дентин ----- | 52 |
| 7.3. Цемент----- | 53 |
| 8. МАТЕРИЈАЛ И МЕТОДИКА НА РАБОТАТА ----- | 54 |
| 8.1. Клинички испитувања ----- | 54 |
| 8.1.1. Програмирана панорамикс претрага ----- | 54 |
| 8.1.2. Систематски екстракирани заби по соответна индикација ----- | 55 |
| 8.1.3. Инцидентно откриени заби со пато- лошки ресорптивен процес ----- | 55 |
| 8.2. Рентгенски испитувања ----- | 55 |
| 8.3. Хистолошки испитувања ----- | 56 |
| 8.4. Хемиски испитувања ----- | 56 |

| | |
|---|-----|
| 8.5. Модели на состојби ----- | 59 |
| 9. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЕН МАТЕРИЈАЛ ----- | 62 |
| 9.1. Акутен "стрес" ----- | 63 |
| 9.2. Хроничен "стрес" ----- | 64 |
| 9.3. Инфективен "стрес" ----- | 65 |
| 9.4. Луксација ----- | 65 |
| 10. СТАТИСТИЧКА ОБРАБОТКА (кофициент на корелација)--- | 67 |
| 11. ПРИКАЗ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ----- | 68 |
| 11.1. Програмирана панорамикс претрага ----- | 68 |
| 11.2. Систематски екстрактирани заби ----- | 78 |
| 11.3. Инцидентни наоди ----- | 84 |
| 11.4. Анализа на пренесувањето на силите од механичко-математички аспект ----- | 89 |
| 11.5. Резултати од хистолошка анализа на човечки заби ----- | 97 |
| 11.6.0. Експериментална "ресорција" ----- | 103 |
| 11.6.1. Акутен "стрес" кај стаорци од А група ----- | 106 |
| 11.6.2. Хроничен "стрес" кај стаорци од Б група ----- | 112 |
| 11.6.3. Инфективен "стрес" кај стаорци од Ц група ----- | 118 |
| 11.6.4. Луксација кај стаорци од Д група ----- | 124 |
| 11.6.5. Резултати од хистолошка анализа на заби од стаорци ----- | 135 |
| 12. ДИСКУСИЈА ----- | 140 |
| 13. ЗАКЛУЧОЦИ ----- | 167 |
| 14. SUMMARY ----- | 174 |
| 15. ЛИТЕРАТУРА ----- | 184 |

БИБЛИОТЕКА
НА ООЗТ СТОМАТОЛОГИЈА-СМОДИЕ

Саги. бр. _____

Извент. бр. _____

1. У В О Д

Патолошката дентална ресорпција претставува клинички ентитет со варијабилен интензитет, кој се карактеризира со деструкција и губиток на тврдата забна супстанца.

Дефиниција за патолошката дентална ресорпција која сосема би го објаснила овој процес тешко е да се даде, и можеби би било најблисоко до реалното збиднување во забот, ако се каже дека екстерната ресорпција настанува од еден аномален процес во кој супстанцата се губи од површината на забот во контраст со интерната ресорпција каде тој губиток се случува од внатрешната страна./308/

Редукција на забната супстанца со коронарна или радикуларна локализација претставува еден комплексен процес што вклучува низа претпоставки за својата етиологија.

Во првите описи оваа дентална патоза се изнесува под името "апсорпција".

Подоцна е употребено името ресорпција, кое се задржува до денеска, како основа на секој употребуван термин.

Правени се обиди за поврзување на механизмот на настанување на патолошката дентална ресорпција и механизмот на настанување на процесот во коската.

Појавата на ресортивен дефект од интересен аспект е описана под името "pink spot". За истата оваа состојба се заборува и како за гранулома интерна или пулпарна гранулома, за што се смета дека претставува неопластична бенигна трансформација на пулпата./190/

Розеникаво обвојување на коронката на забот може да се појави било како внатрешен тип на ресорција без обзир дали се работи за интра или екстракоронарен процес или дури и за процес кој се пробил од пределот на коронката до радикуларниот дел на забот. Се истакнува ова наспроти на долго време прифатеното гледиште за тоа дека оваа розова обоеност на коронката секогаш потекнува од процес во коронарната пулпа и тоа со интракоморен почеток.

Правена е и компарација меѓу физиолошката и патолошката ресорција, барајќи поврзаност и разлики во механизмот на настанување и конечно во иницијацијата на самиот процес.

Студијата на Samuel Hemley ја опфатила не само инциденцијата на патолошката ресорција, туку и степенот на патолошкото звиднување. Тој направил градација на три степени, во однос на тоа колкаа третина од должината на коренот е уништена со овој патолошки процес./106/

Ирегуларноста на површината била карактеристика на сите лезии, со варијабилност во активноста на процесот. Така, утврдено е дека ресортивниот процес е инактивен во 14 случаи, активен во 35 случаи и многу активен во 15 случаи./93/.

Постојат и обиди да преку дефинирање на механизмот на настанување на ресорпцијата кај примарните заби, се доближи оној на патолошката ресорпција. Во тој однос испитувањата на мали сегменти од дентинска ресорпција на млечни заби кои ги вршел Reidar Sogunaes го насочиле вниманието дека можеби ресорптивниот механизам е предизвикан од агенси кои ја инхибираат ензимската деструкција на келиите и останатите органски елементи поставени по должина на калцифицираното ткиво./153, 250, 258, 279, 280, 304/

Следејќи ги освртите на Thoma како и на други автори се стекнува впечаток дека и покрај сите настојувања да се доближи што повеќе суштината на овој патолошки деструктувен процес, сепак останува дилемата, дали интерната ресорпција започнува од пулпата, а екстерната од периодонталната мембрана./126, 154, 155, 175, 286/

Но, ова би можело да се смета само како технички патоказ, бидејќи со сигурност тоа не може да се одреди, иако понекогаш рентген снимањето од различни агли дава одредени точни податоци за тоа.

Позната е особината на периодонталната мембрана за постојано формирање и ресорбирање на калцифицираните ткива, за разлика од пулпата која исто така ги извршува овие две функции, но после стимулација на нејзините метаморфози./286/ По првото укажување на значењето на траумата за настанување на ресорптивниот процес посебно во форма на трауматска оклузија и ортодонтско делување, постојани се напорите ова да се докажува и испитува во рамките на бројни студии, наречувајќи го процесот и ретрогересивна промена./35, 72, 115, 141, 179, 181, 188, 297, 316/

Интересни се соодностие на патолошката дентална ресорција во врска со реплантационата постапка.

Главниот проблем кај реплантацијата се чини дека е во одржување на виталните келии, цементобласти околу корените бидејќи техниките вклучуваат киретажа на корените пред реинсерицијата која треба да биде неизоставно ограничена./33,45,88,137,319/

Една рентгенска и клиничка студија од 1966 година со реплантација на 110 заба после повреда во несреќен случај и пратење во период од два месеца до 40 год. зборува дека првият знак за ресорција се појавува по 3-4 месеци и тоа во повеќето случаи на апикалната третина.

Авторот при ова ресорптивниот процес го поделил на три вида ресорција: 1) површинска, која била најдена кај сите освен кај еден заб; 2) заменета; и 3) инфламаторна ресорција.

Ресорцијата била отсатна само кај оние заби кои биле реплантирани пред да поминат 30 минути отсакство од устата./6/

Реимплантацијата пак, како интервенција е интересна од многу аспекти, и затоа некои автори ја обработувале низ призма на динамиката на ткивните промени во тек на оздравување по реимплантација на максиларните инцизиви кај возрасни мајмуни. Покрај процесот на оздравување биле присутни промени од типот на ресорција./18, 52, 78, 129, 169, 202, 209, 232, 310/

Евидентно е дека повеќето автори и покрај тоа што добиле позитивни резултати кај извесен број на пациенти, се согласуваат со констатацијата дека почесто доаѓа до деструкција на коренот главно во прецервикалниот дел, опфаќајќи го

циркуларно овој регион, односно дека ресорпцијата е универзална компликација после реимплантација на забите. /33, 89/

Ортодонтскиот аспект на патолошката дентална ресорпција на забот создава дилема кај лекарот во однос на терапијата, прогнозата и превенцијата на подоцнежните последици. Во низа студии е пратен исходот во однос на ресорпцијата. /17, 19, 20, 41, 42, 120, 157, 178, 218, 223, 229, 246, 253, 318/

Стимул за поттикнување на ресорптивен процес понекогаш можат да бидат туморските и цистични формации./265/ Овие творби предизвикуваат ресорпција на забите преку притисок на везивното ткиво што стимулира остеокластична активност. Бенигните тумори предизвикуваат помала ресорпција, а малигните со експанзивен раст можат да доведат и до комплетна ресорпција. Ресорпцијата не е континуиран процес туку е придружен со периоди на репарација со секундарен цемент, така да ареи на репарација и ресорпција на ист заб можат да се најдат во разни делови од забот. /37, 73, 119, 124, 164, 180, 300/

Во етиолошките моменти се споменуваат и импактираните заби, кои според испитувањата на Azaz и Shteyer како и уште порано, можат да бидат седиште на ресорптивен процес, пред се од типот на коронарна ресорпција. /3, 193, 215, 272/

Покрај тоа што е познато дека импактираниот заб може да биде причина за настанување на ресорпција на забот до кој се допира, се изнесува дека секој импактиран заб е изложен на можноста да биде ресорбиран, обично во неговиот коро-

нарен дел. Во овие случаи ресорпцијата може да се јави на по-вршинскиот дел на емајлот, почесто на цементно-глеѓната гранница и ретко на површината на цементот. Кај овој тип на ресорпција се чини дека доаѓа до појава на ареи на ресорпција на глеѓта и соодветно на дентинот, а по сè изгледа настанува на ирегуларен начин. Причината за ова се бара во фрагментарна деструкција на епителот на глеѓта, што доведува до ресорпција само на оние делови кои се наоѓаат веднаш до дефектниот глеѓни епител. Во овој случај може да дојде до т.н. глеѓна ресорпција. Како предиспонирачки фактор уште се наведува и возраста што се манифестирало со зголемено присуство на ресорпција во постарата возраст.

Во етиолошките моменти можност за ресорпција даваат и инфламацијата и инфекцијата на пулпата кои можат да доведат до епизоди на интерна ресорпција, а некогаш се одговорни и за формирање на дентинокластите преку активирање на резервни везивно-ткивни келии на пулпата. /10, 16, 24, 43, 50, 66, 77, 81, 123, 131, 139, 191, 199, 226, 233, 247, 294/

Така Henry и Weinmann нашле многу ареи на цементна ресорпција и репарација во апикалната третина на коренот, што го објаснуваат како и Stahl со присуство на тешка или пак пролонгирана инфламација./114, 285/ Тоа би значело дека процесите на ресорпција и репарација се придружници на периодонталните заболувања. Kerr /141/ забележал три типа на ресорпција:

I тип се случува во тек на репарација на некрозата на периодонталниот лигамент асоцирана со траума.

II тип го забележал на дното на периодонталниот цеп поврзано со активен инфламаторен одговор.

III тип е предизвикан со ресорпција на авитален цемент. Од овие набљудувања следувал заклучокот на Kerr дека цементната ресорпција е една манифестија на периодонталните заболувања, во тек и после формирањето на цеп. /141/ Кај хроничните пулпiti често се јавуваат интерни ресорпции при што во процесот се вклучени макрофаги или остеокласти.

Патолошкиот процес во периапикалното ткиво исто така може да го активира механизмот на екстерниот ресорптивен процес преку асоцијација со инфламацијата.

Актуелноста на системските заболувања како можни етиолошки чинители е присатна. /200, 283, 313/ Се споменуваат неуро-хуморалните пореметувања во врска со ресорпцијата.

Хипофизарните алтерации исто така се поврзуваат со ресорпцијата на тврдото забно ткиво. /57/ За застапеноста на ендокрините дисфункции во етиологијата на ресорпцијата се сопстваат и мислењата на Robert Gorlin и Henry Goldman. /83/

Најчесто споменувани системски заболувања во врска ресорпцијата се: Hypothireoidizmot, Hipokalcemija, Hipoglikemija, Hyperparathyreoidizam, Нипокалемија. /51, 71, 104/

Hyperparathyroidisamot може но и не мора да даде промени на денталните структури. Оштетување на lamina dura околу сите заби е најдено како сигнификантен патогномоничен знак за ова заболување. Исто така се изнесува и податокот дека некогаш прв знак за hyperparathyreoidizam се промените на денталните структури. Пратењето на ваквите случаи зборува дека кај отстранување на болните паратиреоидни жлезди, сите слични на цистични лезии исчезнувале и lamina dura во колку била оштетена регенерирала без локален третман.

Бидејќи забите, пародонтот, слузницата и виличната коска се под влијание на ендокриниот систем, при поголемо пореметување на нивната функција, настануваат промени и во денталниот и краниофацијалниот развиток. /148/ Со експерименти на животни е докажано дека со отстранување на штитната жлезда доаѓа до задоцнување во растот и развојот на организмот како и во развитокот и никнувањето на забите.

Во hypothyreodizmot доаѓа до застој во замената на млечните заби со трајни. Кај конгениталниот hypothyreoidizam заради смалено лачење на тироксин, епителот на уснатата шуплина, плувачните жлезди и одонтогениот епител, остануваат неразвиени. Бујањето на герминативните келии е успорено а исто така доцни и хистодиференцијацијата на високо специализираните келии во забниот заметок.

Кордик опишува пациент на 18 годишна возраст со јувенилен hypothyreoidizam кај којшто покрај промените на останатите коски, постоеле и ресорпцијски промени на трајните инцизиви во горната вилица. Авторот смета дека до ова дошло заради преболеното воспаление на плука (2 - 3 пати) во тек на првата и втората година од животот, при што болеста постепено напредувала, а станала манифестна во пубертетот. Штитната жлезда оштетена во раното детство, не можела

да ја зголеми својата активност во времето на растот, односно во фазата на најинтензивно растење, кога потребата за хормонот била најголема. /148/

Thorium X/Ra²²⁴ е пратен како можен предизвикувач на ресорпција на корените на забите. Имено од 1944 година до 1951 година за терапија на туберкулоза, малигни заболувања и друго, употребувана е интравенозна инекција од Peteosthor, препарат кој содржи Ra²²⁴ со Ra²²⁶. Кај третираниите пациенти дошло до појава на полицентрична екстерно-интерна ресорпција кај 7 заби во едниот случај и типична екстерно-интерна ресорпција кај вториот случај, На испитуваните пресеци била најдена маркантна инфламаторна ресорпција на дентинот со васкуларна и фиброзна пролиферација во бројните лакуни. /207, 235, 241, 249/

Интересен е податокот на некои автори кои сметат дека Ca OH препаратите можат да предизвикаат интерна ресорпција или да индицираат постојана инфлација. /307/

Постојат обиди етиолошката дискутабилност да се систематизира или сведе на поприфатливи рамки во смисла на тоа интракоронарната односно интраканалната (интерна) ресорпција најчесто да се поврзува со трауматизам или инфек-

ција додека екстракоморната или екстраканалната ресорпција да се поврзува со повеќе етиопредиспонирачки фактори, како:

1. Анатомска предиспозиција на глеѓно-дентинскиот слој, каде можат да останат оголени подрачја на дентин заради непотполно спојување на глеѓта и цементот;
2. Хронично воспаление на маргиналниот пародонт;
3. Нестанување на цервикалната глеѓна заштита.

Тоа би значело дека етиолошките фактори за ресорптивниот процес можат да се групираат во група на:

1. Локални етиолошки фактори,
2. Системски етиолошки фактори.

Терминолошката варијабилност на ресорптивниот процес е од посебен интерес, не само заради тоа што претставува еден од доказите дека ресорпцијата е сеуште енигма, туку и заради фактот што тоа зборува дека проблемот - после толку години - е многу актуелен.

Тенденцијата за прифаќање на поделбата на формите на патолошката дентална ресорпција изнесени од Thoma се сеуште најприфатливи. Имено, ресорптивниот процес е поделен на:

1. Интерна ресорпција чиј синоним е идиопатска
2. Екстерна ресорпција
3. Интерно-екстерна ресорпција. /83/

Инаку, уште во 1890 година Miller го употребил можеби првото име за интерната ресорција, наречувајќи ја "pink spot", заради присуството на црвени капиларни гранулации во пулпината комора и транспарентност на пулпата како последица на ресорција на околното тврдо забно ткиво. /цит. по 297/

Со името се означува една ситуација под емајлот со розова боја заради транспарентност на пулпата. Овој термин подоцна е адаптиран во ХРОНИЧНА ПЕРФОРИРАНА ХИПЕРЛАЗИЈА НА ПУЛПАТА, со што се дава и дефиниција на оваа состојба./263/

Секако дека еден од првите обиди за означување на овој патолошки процес е во предлагавањето за користење на терминот "АПСОРЦИЈА", што би значело усисување, проголтување на некои надворешни супстанци.

Хронична хиперплазија на пулпа, интерна гранулом, одонтобластом, pulpitis granulomatosa hiperplastika interna /147, 57/ или идиопатска интерна ресорција, пулпом или пулпарни гранулом, се имиња за ресорптивниот процес кои можат да се сретнат низ литературата. Бонатаму во проширувањето на терминологијата се отишло уште понатаму и интерната ресорција била поделена на уште три форми:

- коронарна
- радикуларна
- апикална /261/

Екстерната или надворешна ресорција некои автори ја делат на:

1. Површинска
2. Заменета
3. Инфламаторна или пак на:
4. Екстерна ресорпија локализирана на апексот и латералните страни на коренот
5. Надворешно-внатрешна ресорпија или интермитентна
6. Идиопатска или внатрешна ресорпија со периферно потекло. /83/

Француските автори како можни термини за патолошка-
та ресорпија ги наведуваат:

- Odontocie
- Odontolyse
- Odontomalicie Acquise, додека како општо употребу-
ван термин за ресорпијата го користат RHYSALYSE. Исто така во
терминологијата на француските автори се сретнува и терминот
GRANULOME PULPAIRE за интерниот гранулом. /263/ Дури некои
автори го користат терминот PSEUDO PINK SPOT за интерно-ек-
стеријата ресорпија.

Варијациите во имињата на оваа патоза се бројни ка-
ко што се бројни и варијабилни и клиничките и радиолошките ас-
пекти, но единствена е согласноста дека хистолошката формула
во сите случаи е слична или се совпаѓа.

Во однос на симптоматолошките карактеристики пато-
лошката дентална ресорпија е доста оскудна, барем субјектив-
ната симптоматологија или е тешко да се диференцира од воспа-
лително-инфективните симптоми кај други патолошки заболувања
на пулпата и периодонциумот.

Во објективното оценување на оваа состојба по про-
наоѓањето на радиографијата во 1895 година од Wilhelm Conrad
Röntgen, и воведувањето на истата од страна на Morton (1896)
во дијагностиката на периодонталните заболувања, таа станува
водител и усмерувач на дијагностиката на патолошката ресорп-
ција./56, 145, 156, 160, 161, 166, 186, 204/

2. ЦЕЛ НА РАБОТАТА

Основната цел на оваа дисертација е проучувањето на ресортивната ареа на екстерната патолошка дентална ресорција (ЕПДР) низ призмата на етиопатогенетскиот механизам, посебно локалните фактори, како важни елементи на процесот на губење на тврдата забна супстанца, со помош на хемиска, хистолошка, математичка и рендгенска евалуација на случаи добиени од болни и здрави заби, и поставување на истите на експериментални животни.

Познато е дека хармоничната релација меѓу забите со останатите елементи на метаендодонтот, е основен објектив за биолошко-функционална целина.

Односот оклузален стрес (акутен или хроничен) со сите свои варијации и силите коишто се присвати во човечкиот организам, треба да се разгледуваат низ термините на акција и репакција. Балансната состојба меѓу овие две појави означува хармонија меѓу механичките делувања и лимитираната физиолошка тOLERANCIJA.

Токму оваа акција е и усмерувач за баравјето кое е поставено во оваа студија, дали, во кои случаи и во колкав степен кога е оклузалната сила ексцесивно голема, може да дојде до ресорција, тргнувајќи од познатиот факт, дека пореметените оклузални делувања врз забот и периапикалните структури доведуваат до циркулаторни промени, а со тоа до промени на трофиката.

Односот пак, инфламаторен стрес и патолошки ресорптивен процес, беше поставен како цел за проучување, бидејќи тој посебно или во склоп со претходниот, секогаш е негов придружник.

Како посебна цел е поставено проучувањето на ресорптивното поле преку примената на макровизуализацијата со клиничко-рентгенолошка евидентија, микровизуализација на основа на патохистолошка верификација на макровизуелната оценка, микроструктурна анализа, која се базира на хемиски претраги на минералниот состав на забот, математичка анализа на биомеханичките соодноси на комплексот заб-заб и заб-околни структури и обично.

Како што се гледа од изложеното, истражувањето е усмерено кон локалните фактори, бидејќи сметаме дека тие влијају во целокупниот сплет на делувања се доминантни.

Целта пак да етиопатогенезата се оценува преку анализа на ресорптивното поле, беше поставена, затоа што тоа е веќесност централното седиште на сите корелативни односи, како од морбо-функционален, така и од биохемиски аспект.

Појдовната основа на оваа студија произлезе од претходни поединечни истражувања на оваа патолошка состојба и извесни дилеми и претпоставки кои се наметнаа.

Конечно, цел на работата е и проверка на оправданоста на поставените претпоставки за етиопатогенетското влијание на склузалните и инфламаторниот стрес врз појавата на Екстерна патолошка дентална ресорпција (ЕПДР), во експериментални услови на стаорци, со предизвикување на експериментална ресорпција, преку акутен, хроничен и инфективен стрес и луксација на заботите.

3. АНАТОМО-МОРФОЛОШКИ И ФУНКЦИОНАЛНИ СООДНОСИ НА ПУЛПАТА И ПЕРИАПИКАЛНИТЕ ТКИВА

Основната анатомија на забот е позната, топографските соодноси исто така, но во однос на физиологијата сепак постојат дилеми коишто ги наметнуваат известни патолошки збиднувања во забот или околните структури, што понекогаш е резултат токму на таа анатомо-физиолошка конструкција.

Секој заб има свој хибитус и карактеристични делови.

Хистолошките карактеристики се: supstantia adamantina, supstantia eburnea, pulpa dentis и supstantia ossea. Околу забот се наоѓа гингива, а меѓу забната чашка и забот како и апикално се наоѓа пародонциумот.

Посматрајќи го забот како изолирана структура и како цел од вилицата, можат да се постават бројни корелации пред сè во анатомо-физиолошките соодноси.

Анатомохистолошките аспекти на забот пак имаат посебно значење, посматрани низ призмата на патолошката дентална ресорција, пред сè. Токму затоа е направен осврт врз оние структури на забот за коишто се смета дека се носители на патоанатомскиот механизам на ресорцијата.

3.1. Пулпа дентис

Во својата основа пулпата е специјален орган изграден од материја слична на желатина, како основна супстанца. Пулпата е витална сè додека да ја зафати некој воспалителен процес, ретрогресивна промена и др., семивитална, каде што хистолошки се гледа известна декомпозиција на ткивото, а испиту-

вањето на виталитетот покажува сеуште "нормални" вредности.

Со напредувањето на протеолизата на основната супстанца влакната и келиите не само што доаѓа до губиток на виталноста (постанува некротична), туку постапува и тешко истата да се отстрани во едно парче.

Таа има богат циркулаторен капацитет во круг меѓу динамичните промени во капиларите и ткивото поставувајќи и одржувајќи еден екстраваскуларен (хидростатаски) притисок во улови на затворена средина. Овој интрапулпален притисок се движи обично околу 20 mm Hg, но се разбира дека варира со секое пулсирање на артеријата. Кај повеќекоренските заби се присутни коронарни анастомози од крвни садови кои доаѓаат од секој корен а сите канали имаат акцесорни каналчиња со различен број и нема колатерална циркулација. Целиот овој скlop на соодносите е најверојатно одговорен за известни збиџнувања во пулпата во тек на пореметување на циркулациониот механизам или пак под дејство на некои агенси. Пулпината структура би можела да се подели во 4 зони:

- a) Централна зона
- б) Зона богата со келии, која е богата со недиференцирани мезенхимални келии и фибробласти.

Улогата на оваа зона е да ги надокнадува деструираните келии кои продуцираат дентин (дентинобластите) - Истата е многу поизразена во коронарниот дел на пулпата отколку во радикуларниот.

в) Субдентинобластична (субодонтобластична) регија, или како уште се наречува зона на WEIL.

Тука бројот на келиите е сведен на минимум и затоа уште се нарекува зона слободна од келии, или зона сиромашна со келии. Карактеристика на оваа зона е тоа што може да се изгуби

кога доаѓа до рапидно формирање на дентин. Инаку, во неа се наоѓаат нервни и капиларни елементи, така што таа претставува подрачје каде што може да се почувствува болка. Оваа улога се остварува преку влакна, дендрити кои претставуваат специфични рецептори за болка, од каде таа продолжува кон дентиноblastичната и предентиналната зона, каде се завршуваат како филманти, парли или варикозитети.

г) Периферна сензорна капсула, која претставува еден сензорен комплекс којшто е составен од дентиноblastични врски и слободни нервни влакна.

Структурните елементи на пулпата во својата основа се слични на изгубено везивно ткиво и се состојат од:

- келии,
- интрацелуларна супстанца,
- интрацелуларна течност.

Од келиите пулпата ги содржи следните видови:

Фибробласти

Тоа се главни келии на пулпата, од чија што состојба зависи возраста, виталноста на пулпата, како и нејзиниот потенцијал за реагирање во случаите на изменети надворешни услови.

Резервни келии

Основно се наоѓаат по должина на крвните садови, во келиски богатата зона. Тие се недиференцирани келии кои формираат плурипотенцијални келии т.е. поседуваат способност за диференцирање во различни типови на келии какви што се потребни. Можат да се трансформираат во фибробласти или одонтобласти. Во инфламаторни состојби можат да станат макрофаги, плазма келии или ресорптивни келии (дентинокласти).

Хистоцити

Тоа се одбранбени келии во везивното ткиво на пулпата. Во инфламаторни состојби се активираат и миграат кон инфламаторната страна, станувајќи фагоцити (макрофаги) проголтувајќи ги бактериите, страните тела и изумрените келии.

Одонтобласти

Тоа се специфични келии на пулпата заради единствената улога во функцијата на пулпата и дентинот, за што придонесува и нивната палисадна поставеност на периферијата на пулпата. Со оглед на нивниот интимен меѓусебен контакт, во случај на повреда на еден, останатите биваат веднаш афектирани. Дентинобластната врска се чини дека е одделена од предентинот со една лесно одбележена линија (пулподентинална мембра). Стетувањето на истата или на слојот на дентинобластите е сигнал за патолошко збиџнување.

Интрацелуларните компоненти на пулпата се:

– Колагени влакна: ретикуларни и аргирофилни и матурирани клопчиња од колагени фибрили.

– Аморфната основна матрикс супстанца, која главно хемиски е составена од протеин карбохидратен комплекс наречен мукополисахарид. Тие по својата природа може да се кисели или неутрални а типовите кои најчесто се наоѓаат во пулпата се хијалуронска и хондроитин сулфурична киселина.

Желатинозната основна супстанца делува како бариера против распространувањето на бактериите и токсичните продукти.

Основната супстанца содржи големо количество вода во колоидална состојба. Функционално пулпата одржува четири функции и тоа:

Нервна функција:

Оваа функција на пулпата се остварува преку нервните елементи кои ја пружаат и примарно се состои од вазомоторна контрола и одбрана. Вазомоторната инервација го контролира движењето на мускулниот слој на зидовите на крвните садови, што доведува до вазодилатација и вазоконстрикција. Денталната пулпа содржи сензорни или аферентни и моторни нерви. Богатата инервација на пулпата неминовно го наметнува проблемот на болката, којшто кај ресорпцијата практично нема значење, бидејќи воглавном и не е присутен.

Болката честопати претставува загонетка во механизмот на патолошкото звиднување. Постојат обиди да варијациите во интензитетот на болката како и топлите и ладните стимулации се објаснат со смалување, пад на интрапулпарниот притисок.

Затоа и има хипотези кои се обидуваат тоа да го објаснат преку дентинската инервација, хидродинамскиот механизам и дентинобластични повреди.

Следејќи ги анатомо-функционалните карактеристики на пулпиното ткиво, веднаш се наметнува прашањето на интернатата ресорпција како процес којшто етиопатогенетски е недообјаснет, а секако поврзан со функцијата и карактеристиките на пулпата. Можеби и тоа е причина што се повеќе вниманието се свртува на релација пореметување или губиток на функцијата на пулпата и настанување на интерен ресорптивен процес. /21/ Авторадиографијата на аксолазматски транспортирани протеини покажува дека заедно денталната пулпа и периодонциумот добиваат сензорна инервација од тригеминалниот ганглион во форма на плеќесци и слободни и организирани рецептори, вклучувајќи и видливи корпушки. Капиларите на пулпата немаат инервација, така што нивната дилатација после зголемување на крвниот волумен е пасивна и зависи од дијаметарот на пошироките мускулни садови.

Присуството на лимфни садови во пулпата е сигурно, иако тие секогаш не можат да се докажат. Но, затоа пак контролервни се мислењата за присуството на интерстицијалните флуиди во пулпата на нормални заби и покрај тоа што се тие докажани и измерени.

На површината на пулпата регистриран е притисок од околу 20 mm Hg, што претставува еден од највисоките во организмот. Висината на овој притисок е од посебен интерес и тоа било причината што Van Hassel се обидел да го демонстрира "патофизиолошкото" значење на интрапулпарниот притисок со обзир на тоа кака се работи за структура која се наоѓа во затворени рамки.

Формативна функција:

Формативната улога пулпата ја остварува преку целите, создавајќи различни количини и типови на дентинска супстанца, како: иницијален или примарен дентин, којшто е тубуларен и регуларен.

Паралелно со функционалните стресови што ги доживува пулпата во текот на животот, доаѓа и до нови дентински тајнажења кои претставуваат ФУНКЦИОНАЛЕН или СЕКУНДАРЕН ДЕНТИН.

Патолошките пак стресови, како кариес, абразии, оперативни процедури на забот и слично, доведуваат до продукција на иницијални епизоди на зголемено формирање на дентин, којшто во овој случај е од ТЕРЦИЈАРЕН тип или како што почесто се нарекува: РЕПАРАТИВЕН, ИРЕГУЛАРЕН, ОДБРАНБЕН, ДЕНТИНСКА ИРИТАЦИЈА НА LANGE LAND (иритативен дентин на Langeland).

Тешка траума може да продуцира т.н. ТРАУМАТСКИ ДЕНТИН кој всушност е една екстензивна форма на иритативен дентин. Постои уште една форма на дентин, тоа е ОСТЕОДЕНТИН, каде што матриксот така интензивно е положен што неговите келии ровлекуваат келии или ткиво давајќи му на истото изглед на коска.

Нутритивна функција:

Пулпата може да го одржува виталитетот на дентинот следувајќи го со кислород и храна од дентинобластите и нивните продолжетоци и мора да обезбеди еден континуиран извор на дентински флуид. Оваа функција на пулпата е возможна заради богатата субдентинобластна капиларна мрежа и нивните бројни продолжетоци кон дентинобластната зона.

Артериите и вените се дентални гранки на горните и долните алвеоларни садови. Тие влегуваат преку апикалниот фолилен и почнуваат да се разгрануваат кога ќе поминат коронарно. Поголемите артерии се делат на помали артерии, артериоли и капилари. Капиларите се присутни во сите ареи на пулпата, а најголема концентрација има во субдентинобластичната ареа.

Tunica media и adventitia во капиларите нема. Нивниот вид е екстремно тенок и селективно пермеабилен за електролити и партикли со мала молекуларна големина.

Одбранбена функција:

Оваа функција на пулпата се состои од:

1. Перитубуларна дентинска формација (склеротичен дентин).
2. Иритативна дентинска формација (репаративен дентин).
3. Инфламација.

Всушност овие елементи на одбрана се формираат при повреда.

Како иритацијата расте во тежина, околното пулпино тикво одговара со прогресивна инфламација, прво во субдентинообластичната зона, а потоа и во централната зона. Како резултат на повредата на дентинибластите пак и на субсеквентната матрикс формација со голем број атипични дентинобластни ћели, ирегуларноста во минерализацијата и евидентно присуство на светли и темни концентрични кругови или траки, кои личат на големи прстени од дрво, и се нарекуваат калциотрауматски линии или траки. /271/

3.2. Периапикално подрачје

Посебен аспект на патолошката дентална ресорција е периапикалното подрачје, учесник во настанувањето на овој процес. Парадонциумот се одликува со интензивна активност преку формативна функција која се очитува во трајна апозиција на цементна супстанца на забниот корен и постојано стварање на коштан фундамент на ламина алвеоларис. Кон ова се врши и

постојано, динамично преформирање на Sharpey-овите влакна ко-
респондентно на дистрибуцијата на силите на кои е подложен
пародонциумот. Апикалниот пародонциум се состои од цемент, пе-
риодонтален лигамент и коската на алвеоларниот процесус. Нив-
ната заедничка задача е во пружање на отпор на сите механички
сили кои го оптеретуваат забот. Периодонтот е тактилен орган
на забот. Türkeim утврдил дека најмалото оптеретување коешто
забот може да го осети е 5 кгр. Прагот на бол кој настанува
при мастикација е многу висок и индивидуален и изнесува 50-100
кгр по заб. Тој се намалува кај воспаление. Од морфолошки ас-
пекти посматран цементот и коската пак сочинуваат потпора на
главните влакна на периодонталната мембра на. Функционалниот ба-
ланс меѓу периодонталната мембра на и алвеоларната коска е се-
изитивен. Овие ткива претставуваат функционална целина, во при-
лог на што оди и фактот што сите ткива имаат заедничка вакку-
варизација.

3.2.1. Ц е м е н т

Цементното ткиво на забот се наоѓа по должина на не-
говиот корен, при што во горните две третини е потенок и ла-
мелиран, а во апикалната третина подебел и поширок во нормал-
ни услови, заради функционалните стресови. Различното биолош-
ко поведување на цементот и коската во однос на RR, е резултат
на тоа што цементот е покриен со некалцифицирана врска од це-
мент-цементоид што е подоцна прикажано со тоа што некалци-
фицираните тврди супстанци се резистентни на акцијата на осте-
окластите./114/ Цементот може да се смета како специјална ко-
ска. Всушност постојат три типа на цемент:

- Интермедијарен - кој се наоѓа меѓу дентинот и другите два типа на цемент.

- Ацелуларен - кој главно се наоѓа во коронарните партии на коренот. Тоа е ламеларно ткиво со инкрементални линии паралелни на површината на корените кои постапуваат подебели со возраста. Континуираната или интермитентна апозиција мора да е во многу мала количина - можеби само неколку стотини микра во тек на целиот живот. На површината на Sharpey-евите влакна се наоѓа еден тенок слој од прецементум или цементоид со варијабилна дебелина од 0,25-5 микрона и не е потполно калцифициран. На површината на прецементот се цементобластите.

- Целуларен - обично се наоѓа на апикалниот дел од коренот, но може да се најде и во било кој дел, особено како ослога на стари ресортивни ареи. Цементоцитите се во лакуни, тие на многу начини се слични на коската. Тука е интересен фактот што цементот е поотпорен кон ресорпција од коската, што воедно го прави возможен ортодонскиот третман.

Ако интензитетот на силата е редуциран и околното везивно ткиво е интактно, цементот ќе се репарира, но поспоро отколку коската. Без обзир на сето ова ресортивниот процес на цементот во перманентната дентиција е патолошки процес.

/317, 320/ Интересен е наодот во однос на улогата на прецементот со неговите цементобласти, за кој се смета дека е основа на интегритетот на забот. Имено, прецементот, предентниот и остеоидното ткиво се резистентни на ресорпција. Оваа појава е забележана кај изумрени заби кога е уништена заштита на прецементот или глејниот епител така што целото калцифицирано ткиво на коронката и коренот биваат вклучени во нормал-

ијот обрaten процес на ресорпија и депозиција на коска. Во такви соодноси предентинот може да постои како диминутивен скелет на оригиналниот заб. Спротивно на ова, може да се види заб кој е дестуиран од некој патолошки процес и има деструктивни одонтобласти и остеокластични келии кои доведуваат до ресорпија на калцифицираниот предентин а потоа и дентинот, прелизвикувајќи "pink spot".

3.2.2. Периодонтален лигамент

Тоа е всушност структура на везивното ткиво која го спојува здрави и го спојува со коската. Тој е составен од влакна, крвни садови, лимфни, нервни и целуларни елементи. Хистолошки гледано, влакната се од колагено-везивно ткиво, не можат да се издолжат и не се еластични. Тоа што се добива впечаток дека се еластични, всушност е резултат на распоредот на сноповите од влакна што не одат право од местото на нивната инсерција. Оние влакна го поседуваат и т.н. шок-апсорбирачки ефект.

Битен фактор во однос на бројни патолошки состојби, посебно на патолошката дентална ресорпија е тоа што периодонталниот лигамент своето крвоснабдување го обезбедува преку три извора:

- интералвеоларните артерии
- низ форамен апикале
- гингивалните садови кои анастомозираат со оние на периодонталниот лигамент./2,8,11,44,61,97,98,105,117,137,198, 219,220,227,228,290,296,301,321/

Својата активност ја остварува преку: супуративната, формативната и нутритивната дејност.

- Супуративна дејност - таа е поделена на трансмисија на силата на коската во смисла на шок-апсорбирање и поддржување на забот во однос на гингивалните ткива, алеоларната коска и другите заби.

Во овој случај функцијата на влакната е да делуваат како vehicle за трансмисија на силата врз забот, што продуцира стрес по должината на влакната. Од тука произлегува и т.н. стрес-абсорбирачки ефект, кој се јавува при процесот на мас-тикација и деглутација.

- Формативна дејност - оваа дејност се состои во обновување на ткивото што било оштетено од било какви патолошки процеси.

- Нервна дејност - се остварува преку бројните рецептори за болка и проприорецептори, коишто се од посебно значење во однос на оклузалната траума. Периодонталниот лигамент има одредена дебелина, која варира од индивидуа до индивидуа, но функцијата е најважниот фактор којшто го одредува тоа, на што секундарно влијаат годините, соодветниот заб и хипофункцијата. Капацитетот на отпорноста или резистенцијата на пациентот, ја одредува реакцијата на периодонталниот лигамент кон силата. Која резистенцијата е голема-големи сили даваат слика на функционална хипертрофија и задебелување на периодонталниот лигамент. Под дејство на такви сили пак, забот крши делови од периодонталниот лигамент спротивно на ламина дура. Под дејство на континуирана тензија и стрес, периодонталниот лигамент бива деструкционизиран и конечно дегенериран во пределот на делувањето на силите на короната на забот. Во скlop на овие структурни

елементи епителијалните остатоци или т.н. Malassez-ови острови, се чини имаат свое посебно значење. Овој остаток од епителијалната коренска овојница на Hertwig има организациона улога во одржувањето на цементобластите, прецементот или периодонталниот лигамент како целина.

Се потсетува на сугестијата дека ацелуларниот цемент го секретира Hertwig-овата епителијална обвивка како метахроматски материјал на површината на минерализираниот коренски центин. /265/. Епителијалните остатоци се присутни околу вите заби но нивниот број расте со возраста. Каде помладите замногу се наоѓаат во периапикалната зона. Епителијалните остатоци можат да бидат калцифицирани во постарите години и така да се трансформираат во цементикли. За нивната функција се претпоставува дека е можеби превенција на ресорпција на површината на коренот.

Со хистохемиски методи се демонстрира, дека епителијалните остатоци содржат специфични оксидативни ензими како лактат дехидрогеназа, глукоза 6-фосфаф дехидрогеназа, бутиеник дехидрогенеза и трифосфорилидин нуклеотид диафораза (ФНД), што го наметнало мислењето дали постои метаболизам кој изразбедува енергија и затоа се смета на функционалната улога на овие остатоци. Забележано е дека епителните остатоци исчезнуваат од периодонталниот лигамент на страната на присек за време на ортодонтско делување односно движење на здравите. За време на инфламација тие можат да пролиферираат, при што во секое време може да се развие циста.

3.2.3. Алвеоларна коска

Алвеоларниот процесус всушност се состои од: чиста алвеоларна коска и околна коска. Чистата алвеоларна коска претставува тенок слој на компактна коска околу забната чашка, што на Ртг е видливо и се нарекува *lamina dura*, така што при ресортизниот процес е седиште на патолошкото забиднување. Исто така тие прикажале присуство на гликоген. Во скlop на анатомската анализа на пародонтот треба да се спомене метаендодонтот, /152/ кое то го означува се она што лежи на границите на ендодонтот и на вовот на коренот на забот и зоната меѓу корените на забота, а исто и ткивата кои ги опкружуваат и кои можат да ги осложнат ендодонтските процедури. Метаендодонтот содржи 13 елементи и тоа:

1. Деэморизоодонтална или пулпопериодонтална врска преку главен канал на забот.
2. Слој од кореновиот цемент во каналот.
3. Цемент.
4. Везивно-коренова зона.
5. Дел на алвеолата
6. Периодонт
7. Спонгиозниот слој на коскеното ткиво.
8. Алвеоларниот продолжеток.
9. Метаалвеоларниот дел на вилицата.
10. Кортикалниот слој на виличната коска.
11. Перист.
12. Лигавица.
13. Околното меко ткиво.

Репарацијата после повреда не може да настапе без учество на сите овие ткива. Овие компоненти анатомофизиолошки се поврзани и преку пулпата. Овој термин - метаендодонт помага во решавањето на некои проблеми во ендодонцијата, од гледна точка на анатомијата, терминологијата, рентгенологијата, патологијата, дијагнозата и терапијата.

Келиските елементи како што се: остеобластите, остеоцитите и остеокластите, се посебно поврзани со процесот на патолошката дентална ресорпија.

ОСТЕОБЛАСТИ: тоа се келии кои ја продуцираат коската. Имаат широки нуклеуси кои се ексцентрично поставени и можат да бидат сферични или овални. Цитоплазмата на активните остеобласти е полна со рибонуклеинска киселина. Во неа се наоѓаат органели како митохондрии и Golgy апарат. Остеобластите се богати со алкална фосфатаза, но функцијата на овој ензим во остеогенезата не е јасна. Ауторадиографските студии индицираат дека остеобластите го продуцираат органскиот матрикс на коската.

ОСТЕОЦИТИ: нив ги формираат остеобластите откога претходно ќе се инкропорираат во формираната коска. Тие имаат слични хистохемиски карактеристики како остеобластите но во сman степен.

ОСТЕОКЛАСТИ: тоа се широки келии кои можат да содржат околу 50-100 нуклеи. Типично се наоѓаат во ареите на коске-ресорпија како физиолшка така и патолошка. Лежат во Howship-овите лакуни. Нивната цитоплазма содржи многу митохондрии. Во близина на ресорбираната коска, цитоплазмата на остеокластите има карактеристична стријација или граница во вид

на четка. Имаат јако кисела фосфатазна активност и содржат други хидролитички ензими. Битно е што во периодонциумот постои отен деликатен биланс меѓу протективниот и деструктивниот ефект на инфламаторниот процес, што е значајно во однос на тоа каков тек ќе има ресорптивниот процес во тоа подрачје. /259/

Интересно би било да се напомене дека ембрионално периодонциумот не е посебен, остро ограничен орган. Таква карактеристика тој добива дури подоцна под дејство на функционалите влијанија. Тие всушност делуваат на ткивото:

- а) Трофично - го ствараат ткивото.
- б) Формативно - го обликуваат ткивото.
- ц) Конзервативно - го чуваат ткивото.

4. БИОХЕМИСКИ АСПЕКТИ НА ТВРДИТЕ ЗАБНИ СУПСТАНЦИ

Следејќи го процесот на патолошката дентална ресорпција (ПДР), се наметнува мислата за меѓув зависноста на биохемиската структурираност на забот и можностите за настанување на ПДР.

Тука пред се, се мисли на процентот на поедините составни компоненти на забот одговорни во квалификациониот механизам, а потоа и тврдината на забот која е во зависност од локалната содржина на Ca, што може да се употреби како индикации за минерализацијата, деминерализацијата и реминерализацијата на тврдата забна супстанца, процеси кои се поврзани со ресорпцијата на забот. /22, 69, 138, 162, 172, 212, 257, 269, 275, 282, 299/

Забната структура како единствена генетска и биохемска индивидуалност, може да варира во тек на животот како и во тек на одредени патолошки забиднувања како што е ресорпцијата, каде што се чини дека единствено анерганските компоненти би можеле да имаат свое значење. Степенот на минерализацијата на тврдите забни супстанци се намалува со зреенето на забите а се зголемува со зголемување на белките./259/

Интересот кон составот на забот станувал сè поголем паралелно со напредокот на науката и техниката, и истражувањата на тоа поле, се дошло до заклучок дека дентинот и глеѓта главно се состојат од партикли на хидроксиапатит со оклудирани, абсорбирали или интерстицијално кристализирани карбонати и други соли. Основната формула на минералите на глеѓта е:
 $\text{Ca}_{10}(\text{PO}_4)_6(\text{OH})_2$.

Денеска може да се каже дека точно се знаат и можат да се одредат поедините составни елементи на тврдите забни супстанции кои се наоѓаат во нормална состојба, во поедини патолошки состојби како и во зависност од полот, било преку електронската микроанализа, преку микропунктурна техника спектроскопија, рентген дифракција, термогравиметрија, диференцијална термална анализа.

Всушност главните составни елементи на тврдите забни супстанции со одредени варијации за глеѓта, дентинот и цементот се Ca , P , Mg , Na , CO_2 , Ca/P , и H_2O , и материји во помали концентрации како: флуориди, хлориди, стронциум, ванадиум, олово и др., во количини кои не би можеле да имаат сигнификантно значење за настанување на патолошки процес, бидејќи тие вооглавно се наоѓаат во трагови.

Сите овие елементи биваат укомпонирани во забната структура преку процесот на минерализација односно калцификација, којшто е всушност еден динамичен процес на формирање и поддржување на минерализираниот матрикс, контролиран со целуларна активност.

Процесот се извршува со нерастворлив Ca соли, карбонати и фосфати. Во најголем процент се застапени Ca и анархиски фосфати. Органските компоненти пак се претставени со: аморфни протеини, протеинполисахариди како основна супстанца, колагени. Концентрацијата на Ca^{++} и HPO_4^{2-} во serumот се регулира со хомеостатски механизам, во којшто важна улога играат костната, бubreзите и интерстициумот. Исто така се вклучени и други хормони: паратироидниот хормон (РТН), калцитонин (СТ) и активен метаболит на витамин D, 1,25 dihydroxycholecalciferol /1,25-OH₂D₃/.

Мрежниот ефект на РТН (паратироидниот хормон) е да повеќе се намали серумската Ca концентрација, преку активирање на рецепторите на келискиот mesinger, цикличниот АМП во коскените и кръвни келии.

Од тука и произлегува претпоставката дека ресорптивниот процес може да настане во случај на пореметување на функцијата на паротироидната жлезда при разни заболувања, па преку намалување на Ca концентрацијата да се створат услови за настапување на патолошка дентална ресорпција.

Калцитонинот (СТ) има спротивен ефект од овој на РТН, тој намалува нивото на serum Ca на нормала.

Всушност главниот ефект е да ја инхибира коскената ресорпција која го редуцира пренесувањето на Ca^{24} од коската во серумот. Точната функција на СТ не е позната, но се знае дека ако во серумот има поголемо количество Са отколку што е нормално, се стимулира секрецијата на овој хормон преку тироид-жлезди.

Во однос на витамин D се знае дека пред да почне да доведува треба да се претвори во активен метаболит и тоа се смета дека се остварува преку $1,25(\text{OH})_2\text{D}_3$ што функционира како метаболит. Неговиот мрежен ефект е да одржува адекватна концентрација на Ca^{24} и HPO_4^{2-} во серумот и екстрацелуларните флуиди. Механизмот на акцијата е да ги програмираат target келиите да минетизираат калциум транспортирачки протеин. Така, ресорпцијата на коската е појачана со витамин D но само кога е присуствувајќи и РТН.

Витамин D исто така доведува до зголемување на концентрацијата на серумскиот фосфат со зголемување на интерстицијата, абсорцијата, реналната ресорпција и мекоткивната мобилност на фосфатот.

За патолошкиот ресорптивен процес покрај тоа што е зголемено значење процентуалната застапеност на поедините минерални компоненти, битен е и процесот на нивното поставување, односно процесот на минерализација (калцификација) т.е. компонирањето на останатите составни елементи.

Откако телесните флуиди метастазираат - со респект кон хидроксиапатитот, иницијацијата на калификацијата може да се изврши на два начина:

- Со процес на хомогена нуклеација, кога концентрацијата на калциум и фосфат се зголемува локално на местото каде што може да се случи спонтаната преципитација на апатитот.

- Со процес на хетерогена нуклеација при што катализаторот преку ослабување или намалување на активацијата на енергија, може да го прими апатитот од метастатската концентрација на присатниот Са и фосфат.

Контроверзни ставови постојат, но во последно време хистохемиските студии покажуваат дека заедно гликолизата и алкалната фосфатаза се во асоцијација со целуларната активност во обзор на тоа дека калификацијата се случува во матриксот надвор на келиите.

За процесот на калификација се потребни бројни конституенси, како:

- КОЛАГЕН: истражувањата укажуваат на релацијата меѓу колагенот и иницијацијата на калификацијата. Докажано е морфолошко сродство меѓу колагените влакна и апатитните кристали.

- МУКОПОЛИСАХАРИДИ: Глукозаминогликани се синтетизират во големо количество во калцифицираните ткива во тек на минерализацијата.

- ЛИПИДИ: Нивното значење во калификациониот процес е утврдено по опсервации во кои била пронајдена навала од минерално наталожување во коската и забите на што претходело присуство на липадна супстанца.

- ЕНЗИМИ: како што ниту еден процес не се одвива без присуство на ензими, така и при калцификацијата тие се неопходни. Тука се споменуваат алкалната фосфатаза и протеинпирокиназа, која ги отстранува инхибиторните супстанции од ткивата, и аморганскиот пирофосфат и врши инхибиција на калцификацијата.

- КЕЛИИ: докажано е и за нив дека делуваат како инициатори на минерализацијата, тие имаат способност да држат во себе големи количества Са фосфат.

Не постојат битни разлики меѓу минерализацијата на коската и онаа на забните супстанции.

Додека за формирање на коската се одговорни остеоцелестите, за цементот на забот тоа се цементобластите кои се наоѓаат меѓу ивицата на периодонталната мембрана и тенкиот слој некалцифициран прецемент, за дентинот тоа се одонтобласти.

Сега,

Всушност, келиите секретираат еден колагенозен матрикс и матриксни везикули на келиската мембрана за иницирање на калцификацијата. Како и кај коската везикулите калцифицираат и се спојуваат формирајќи островца од минерали и евентуално обвиткани со колагени влакна.

Тој прв високо калцифициран матрикс се нарекува облитка на дентин.

Процентуалната застапеност на поедините минерали може да биде од многу битно значење, но исто така е важно каков ќе биде нивниот распоред, нивната дистрибуција во структурата на забот, дали ќе се створат места на послаба калцификација, можеби и со ресорптивен потенцијал, како во забите така и во коската.

ова, бидејќи истражувањата покажуваат дека најфамиларни калцифицирани структури се: коските, забите, коралите, рисите, лушна од јајца и др./274/

Би било корисно да се спомене дека механизмот на калцификација продолжува да биде предмет на понатамошни истражувања, така што би требало да се нагласи и сознанието за совпадение на мислењата на бројни автори дека, колагените фибрили имаат многу важна улога во калцификацијата на коската а со тоа и на забите. /274, 163/

Имено, во проучувањата на биоминерализацијата, K. Simola /274/ дошол до заклучок дека за истата е потребно да се укажат два битни феномена:

1. Телесните флуиди да бидат суперсатурирани со костите минерали.

2. Минералите да кристализираат на одредени колагени кои бидејќи овие имаат коректна структура да делуваат како матрична за растот на кристалите.

Овие два концепта ги претставуваат фундаменталните аспекти на биоминерализацијата./274/

Од овие осврти врз минерализациониот процес на костите и забите, се наметнува заклучокот дека коската е со многу варијабилна структура која е составена од исто така динамичен материјал, што може да има за последица одвивање на разни клинички процеси.

Бидејќи истражувањата кои се направени зборуваат дека најфамиларни калцифицирани структури со забот се коските, се наметнува потребата за осврт и кон некои аспекти на ресорпитацијата на коската. Со испитувањата направени пред сè за физиологијата на коската, утврдено е дека:

1. Стимулирачки фактори на коскената ресорција се: паратироидниот хормон, витамин А, витамин D, и некои од нивните метаболити и други непознати ткивни фактори.
2. Стимулирачки кофактори се: хепарин и други високо негативно набиени полиелектролити.
3. Инхибирачки фактори се Калцитонин и флуорид.
4. Стимулирачки фактори за формирање на коска, како екстракт од ембрион на кокошка.
5. Инхибирачки фактори на формирање - parathyroidни хормон (двоен ефект). Но, можеби најважниот фактор од сите е кислородот.

5. НЕКОИ АСПЕКТИ НА ОКЛУЗАЛНИТЕ СООДНОСИ

Оклузалната хармонија како состојба ја овозможуваат норматомо-физиолошките соодноси во усната шуплина чии носители се забно-виличните структури, меѓу кои најзначајна улога имаат *эндогрей-овите влакна.*/100, 118, 133, 210, 224, 234, 252, 281/ Овие влакна со својата различна поставеност, обезбедуваат спречување на утискувањето на забот во алвеолата, ја спречуваат ротацијата на забот, извлекување на забот и го притиснуваат притисокот на жвакање, којшто преку нив се пренесува на маслата во смисла на затегнување - влечење. Тие исто така дополнуваат физиолошко померување на забот во алвеолата кое е минимално и затоа, на сите притисоци кои се во физиолошки граници, забот одолува на штетноста.

Најповолен притисок за забот е во смерот на надолжната осовина, бидејќи тогаш е ангажиран најголем слој на влакна, додека пак притисокот во хоризонтален смер е најнеповолен.

и покрај силното оптеретување предизвикано со жвакалниот притисок, забите се наоѓаат во состојба на биостатична рамнотека, која покрај другото ја овозможуваат: затворениот забен как и интеркусидацијата. (Вуковојац, 315).

Имајќи во предвид дека станува збор за многу динамична структура како што е пулпата и периапикалното подрачје пред се, неминовност е да се проучат и овие корелации на патолошката дентална ресорција.

Носител на оклузалната активност е мастиаторниот систем, кого го сочинуваат:

- темпоро-мандибуларниот зглоб,
- мастиаторните мускули,
- латералните темпоро-мандибуларни лигаменти,
- периодонталното ткиво околу забот,
- проприорецепторни завршетоци во периодонталната мембрана, мускули и зглобаната капсула – кои се вкупност "контролниот механизам" на овој систем,
- нерви кои го пренесуваат рефлексот од проприорецепторите до мускулите,
- нервни и лимфни садови.

Затоа хармоничната релација меѓу забите темпоромандибуларниот зглоб и мастиаторните мускули, е основен објектив и биолошко-функционален пристап во стоматологијата.

Тука се наметнува прашањето, дали оклузалната дисхармонија или поточно траума, е примарниот етиолошки фактор во постапување на периодонталните заболувања односно периодонталниот трауматизам, а од тука и во деструктивниот процес на патолошката дентална ресорција, пред се од екстерен тип.

Одговорот секако ќе биде дека, оклузалната траума е првичен етиолошки фактор за една форма на периодонтални заболувања т.н. оклузален трауматизам./4,35,107,158,173,194,248,264/ Односот стрес (оклузален) и сите сили коишто се притиснати во човечкиот организам, можат да се разгледуваат, низ термините на акција и реакција.

Всушност балансната состојба меѓу овие две појави означува здравје на телото. Организмот поседува извонреден степен на толерантност односно адаптибилност на секакви состојби коишто се разбира во рамките на биолошката адаптибилност на истото, односно физиолошкиот лимит во услови на физиолошка адекватност на истото.

Токму таа релација е и критична точка меѓу механичките делувања и лимитираната физиолошка толеранција, што ги објаснува проблемите на биомеханиката./68,100,217,127,245,311/

Ова, затоа што кога биомеханичките сили се наоѓаат во состојба на хармонија, дентицијата е со висок степен на здравје. Тогаш, богато васкуларизираниот пародонциум, силите на компресија уште повеќе го стимулираат, така што тој пародонтален капиларен сплет, обезбедува подобра циркулација, а со тоа и подобра исхрана, и врши улога на извесен регулатор на потрошувачката на нутрициските елементи./58/

Но, во состојба на стрес коската реагира (рентгенолошки) со: компримација, рапефикација и абсорбција./53,103,128,236,242,288/

Тоа значи дека при нормален интермитентен притисок на забите (каков што е присутен кај нормалната оклузија, при актот на мasticација), голтање, настануваат сили кои по трансмисијата на алвеоларната коска преку периодонталниот

тальните влакна, стимулираат формирање на коска и спротивно нефункционални делувања доведуваат до дегенерација и рарефикација на околната коска.

Во одбрана од настанување на овој патолошки процес трет да се има во предвид и фактот дека забите поседуваат и т.н. стрес-облик, односно нивните корени се така обликувани да съзиждуваат примање и пренесување на оклузалните делувања, адаптирање и неутрализирање, кога истиот е во границите на физиолошко делување, односно во оквирите на физиолошката адаптивност на периапикалното ткиво.

Оклузалните стресови даваат и одредени хистолошки промени. Тие започнуваат уште во глეѓта во вид на една абразија и хоризонтални и вертикални фрактури, преку дентинот којшто реагира со создавање на ирегуларен-секундарен дентин, во пулата каде што може да дојде до една реверзибилна хиперемија под дејство на ексцесивни оклузални стрес делувања, некогаш и до дентикили.

Стрес-делувањето продолжува кон периодонталните влакна што се пренесува и на ламина дура во вид на тензија и ректификација во депозиција на коска и задебелување на lamina dura.

Главните влакна на периодонталниот лигамент се: притиснати на снопови на коска и екстендираат во нив како Sharpey-врвни влакна.

Коштаното ткиво во овие случаи исто така има реакции, коишто во помладата возраст практично се манифестираат без видетно оштетување, и покрај тоа што таа реагира и на најмали силенции во смисла на деформирање, што зборува и за нејзината голема инластичност.

Се укажува и на ситуации каде што константен притисок може да доведе до ресорпција на коската, додека интермитентен притисок до формирање на коска. /251/

Задебелена lamina dura индицира делување на тешки сили на забот. Кога отпорноста на индивидуата е голема, екстремните сили коишто ја изградуваат lamina dura можат да предизвикаат ресорпција.

Претпоставката дека сили кои делуваат од оклузално јакат да доведат до патолошки манифестиации во разни структури на забот и неговата околина, има своја поддршка и во патолошките наоди кај оклузалниот трауматизам, кои најчесто се манифестираат во вид на:

- Хиперемија на пулпата, гингивална рецесија, пулпити, секундарен дентин, дентикили, облитерација на пулпината комора на канал, миграција и малпозиција на забите, импакција на храните при униклатерална мастикација, фрактура и др.

Ова може да биде причина и за настанување на ресорпција воколку оклузалните стрес-делувања ги надминат физиолошки граници на адаптација.

Траумата како примарен и секундарен фактор во предизвикувањето на периодонталните заболувања, може да доведе до:

- воспалителни промени на меките ткива во периодонталниот простор;
- ресорпција на коската, мобилност, периодонтален десес, проширување на периодонталниот простор кое што не е ограничено иницијативно бидејќи и со тек на возрастта и со тек на функцијата доаѓа до проширување, потоа преку пародонталниот лигамент кој ги пренесува силите на коската, да дојде до ресорпција,

компензација или промени во супстанцата на коската. Наодите на екстензивна ресорпција можат да се видат во асоцијација со дисфункционални оклузални стресови резултат на трауматска ортодон-тска терапија, бруксизам или дентални реставрации.

Исто така евидентна интерна ресорпција може да биде асоцирана со аномални оклузални стресови./244/

Аномалната сила ако е во асоцијација со добар аналичен процес, не предизвикува задебелување на lamina dura за да го компензира згуснатиот оклузален стрес.

Ако катаболичната фаза на метаболизмот предоминира, една ексцесивна оклузална сила ќе предизвика дегенерација или диструкција на lamina dura. Слично ќе реагира и коската.

Но, познатата репаративна способност на ткивото паралелно со ова константно ги одржува процесите на обнова на ткивото кое се наоѓа под оклузален стрес, отстранувајќи го дегенерираното ткиво и формирајќи ново, реконструктивно ткиво, во рамките на биолошката адаптибилност.

Следејќи ги можните последици од пореметените оклузални стрес делувања, се поставува императивот на "идеалната" физиолошка оклузија.

Околу забните структури физиолошки се подвргнати на постојана реорганизација, во врска со оклузалните сили врз затвор, мезијално притискање и компензаторна ерупција на забите. Клиничките податоци за ресорпција, се наоѓаат од онаа страна којашто се движи затвор.

6. ПАТОГЕНЕТСКИ АСПЕКТИ НА ПАТОЛОШКАТА ДЕНТАЛНА РЕСОРПЦИЈА

Етиолошката неидентифицираност на патолошката дентална ресорпција, создава и патогенетски дилеми, што се гледа и во вројноста на возможните механизми кои се описуваат низ литература. /25, 26, 39, 40, 46, 55, 64, 80, 84, 86, 113, 146, 167, 168, 170, 201, 206, 208, 225, 300/ Поаѓајќи од фактот на доста фреквентната симетричност на патолошката дентална ресорпција се изнесува и мислењето за можна развојна аномалија.

Фактот на трутматската акција честопати може да биде и поминирачки наод во механизмот на ресорптивниот дефект. Не-достатокот на витамин А исто така може да биде причина за патолошка дентална ресорпција.

Можноста за биохемиски преоцеси во врска со PDR е присутна. Тука преку промена на вредноста на pH кон кисел и по пат на хелација може да дојде до растопување на аморганскиот дел на дентинската и цементната супстанца. Овие делови потоа сиваат примени од страна на дентинокластите кои потоа ги транспортираат и со тоа се создаваат поединечни дефекти кои имаат изглед на лакуни. Паралелно со ова доаѓа до бујање на везивното во пулпната комора или канал. Остеокластичната природа на ресорпцијата е долго пратена, при што се наведува и една суштија, дека остеокластот има универзален агент за ресорпција.

Ресорптивниот процес се одвива во два временски периоди:

I период, е период на exocytosa, со содржав на лизозоми со либерација, хидролазни и лизозомни киселини. При тоа, овој

процес прво предизвикува солубилизација, фрагменти се дисоцираат и преку фагоцитоза со остеокластите, а сето тоа настапува

дака преку еден феномен на endocytosis. При ова сите фундаментални супстанции се деполимеризираат и се поразени така што потенцијално потребни супстанции се наоѓаат во остеокластите.

Се зборува и се користи терминот osteolysis, што одговара на процес на ресорпција со остеоцитарно потекло.

Ресорпцијата на корените на забите не е континуиран процес што е условено од бројни ендо и егзо делувања. Овој процес на коренот не е толку сличен на цементоклазија и дентиноклазија туку на остеоклазија. Ова го диктира структурната сличност на компонентите на матриксот на дентинот и цементот со матриксот на коската./216/ Доста често траумата може да биде причината за ресорптивен процес, при што истата доведува до локална активна некроза, по претходна хеморагија во зависност од интензитетот на делувањето, и некроза на коската и цементот кое постепено се ресорбира (Weinmann и Sicher, Thoma и Goldman). /286/

Циркулаторните промени на високо васкуларизирано макровасивно ткиво, директно поврзано со забното ткиво, исто така може да доведува како еден од примарните контролирачки механизми на забната. Посебно се сугерира на улогата на васкуларните промени во забната, при што овие доведуваат до активна хиперемија која ја компенсира локалната оксигенска тензија или пак предизвикува хронична пасивна конгестија која го намалува pH алтерирајќи го метаболизмот на пулпата. Со употреба на радиоактивен tracer-материал направен е обид да се документираат промените на врзочни-

от апарат под дејство на присутен оклузален стрес, со нотиран
пад на бројот на периодонталните лигаментарни фибробласти кои
синтетизираат ДНК и така ја смалуваат колагенацијата. Ова е пропра-

тено со опаѓање на бројот на остеобластите и паѓање на степе-
ност на коскена формација. Искемијата на периодонталниот лига-
мент е во сообразност со целуларното оштетување, опаѓање на
анаболичката активност и редуцирана колагенација. Капиларите
во лигаментот може да дилатираат и руптурираат, па тоа да дове-
де до некроза на афектираната ареа. Во подрачјата каде периодон-
талниот лигамент е изложен на пролонгиран со варијабилен интен-
зитет оклузален стрес, присутна е хијалинизација и аморфна де-
генерација на истиот. Оваа дегенеративна манифестија често е
хистолошки асоцирана и со ортодонтски аплициран притисок. Ако
свој хиперстрес се отстрани, врзочниот апарат може да почне да
регенерира, а во поедини делови можат да се најдат полинја на
задравување на цементната ресорција.

Порастот на крвниот притисок се доведува во врска со
лигнознатската ресорција, бидејќи се смета дека тој ја потпома-
ва ресорцијата на Са соли. Burstone /36/ во соседство
на зреата на интерната ресорција во дентинот нашол зголемено
множество на глукопротеински материјал. Ова тој теоретски го
објаснува со евентуално зголемување на протеолитичката актив-
ност на пулпарните бактерии, наметнат од примарниот процес на
ресорција. Така, прикажано е присуството на дехидрогеназа кисе-
ща фосфатаза и леуцин аминопептидаза во остеокластите. /14, 15,
48, 130, 159/ Во остеокластите е најдена DPNH диафораза. /87,
90, 92/

појдувајќи од наодот на бројни моноцити и макрофаги кои во близина на површината на ресорбираната коска кај пациенти со хронични инфламаторни заболувања, како и тумори со метастази во коската, изведени се експерименти ин витро за проверка на овој наод.

Резултатите потврдиле дека циркулаторните монокуклеарни келии и макрофаги заедно го стимулираат механизмот на минерализација и матрикс ресорпција на изумрената коска во органска култура.

Овие келии можат да играат улога во ендостеалната коскена ресорпција, а исто така да бидат од значење и во патогенетичката на коскената ресорпција која настанува во одреден број случаји на болест.

И конечно авторите, сугерираат дека моноцитите и макрофагите директно предизвикуваат ресорпција, независно од посредството на остеокластите.

Механизмот со кој настанува ресорпцијата се верува дека е близок на коската. Во основа тоа би значело дека остеокластите го отстрануваат органскиот материјал од коската. Како резултат на тоа анерганските соли ја губат својата структура и биваат исфрлани од ткивините флуиди и макрофагите.

Совпаѓањето меѓу поедини гледања за механизмот на настапување на ресорптивниот процес се присутни посебно во случајот на претпоставката за дејството на лутачките келии кај интер-

ната ресорција, кои по пат на миграција низ васкуларниот систем или со потекло од периодонталната мембрана, вршат иритација на пулпата./147/ Исто така е и со механизмот на настанување на ресорцијата кај трауматското делување, хеморагијата која настанува заради руптура на капиларите и формирање на гратумом во пулпиното ткиво, ја предиспонира интерната ресорција кога полиморфонуклеарните Le ја преземаат функцијата на лизоцластите.

Weine /297/ наведувајќи ги повредите и перзистирачки-хроничен пулпит, прекривањето на пулпата како и парцијална-пулпотомија, смета дека овие можат да доведат заради трауматски или воспалителниот процес, до активирање на недиференцираните келии на везивното ткиво на пулпата.

Хелационата активност која доведува до растопување на дентинската и цементната супстанца заради поместување на вредноста на pH кон кисело, најчесто кај горните латерални инцизиви, исто така е претпоставка за патогенетскиот механизам на ресорптивниот процес. Во колку пак дојде до макар и мали симптоми на периодонталниот лигамент или цемент, или пак и на макар две структури заедно, трауматски, може да дојде до појава на макар ресорптивни полниња на површината на коренот. Овие макар подрачја комуницираат со помош на дентинските тубули директно со пулпата. Ако подоцна дојде до некротизирање и замена со канално полнење, токсични-аутолизирачки компоненти на пулпата или бактерии можат да навлезат во каналот и да предизвикаат инфламаторна реакција, што може да го активира ресорптив-

мног процес. Овој тип на инфламаторна ресорпција е посебно фреквентен наод по реплантирања на перманентните инцизиви во 6-7 годишна возраст што се објаснува со густината на дентинските зидови или пространи дентински тубули. Во овој случај оштетено-то пулпино ткиво може да се замени со везивно ткиво по потек-но од апикалната регија./7/

Микроскопските анализи под мало трауматско делување, доведуваат до ослободување на цитоплазматски супстанци што може да предизвика ширење и зголемена пермеабилност на соседните капилари. Трансудацијата на плазма којашто ќе уследи ќе доведе до едем. Во подрачјето на повторуваната мала траума може да се акумулираат отпадни продукти на оптоварените келии на везивно ткиво, што од друга страна дава иритирачки ефект врз зидовите на капиларите што може да ја поремети нормалната промена на течности. Ова делување може да го оштети ендотелниот зид, предизвикувајќи фини целуларни промени во вид на закоравување на крните садови, што може да биде причина за таложење на елемен-ти, аглутинација па дури и тромбоза на капиларите.

Неврогенета вазоконстрикција исто така може да пре-дизвика стази на капиларите. Ваквите промени коишто обично ги сметаме за преодни, можат конечно да придонесат за измена на метаболните процеси а со тоа и намалување на резистенцијата на пародонциумот.

Наспроти на ова нешто посилната траuma може да доведе до дегенеративни промени во периодонталната мембра на од ти-лот на хијалина и мукоидна дегенерација.

Во формите на тешка траума наодот во близина трауматизираното подрачје бил изразен во вид на екстравазација на крвни клетки, хематом, тромбоза, некроза па се до руптура на малите садови. Кај оваа форма на траuma дури може да дојде и до потполна некроза на делови од периодонталната мембра на заедно со остеобластите.

Конечно трауматското делување со претходно споменатите промени е пропратено и со појава на зони на ресорпција./244/

7. АНАТОМО-МОРФОЛОШКИ И ХИСТОЛОШКИ КАРАКТЕРИСТИКИ НА ДЕНТАЛНИТЕ СТРУКТУРИ КАЈ БЕЛИ СТАОРЦИ

Белите стаорци имаат еден збир на заби којшто е описан преку следната формула: /205/

$$I \frac{1}{1} \quad M_1 \frac{1}{1} \quad M_2 \frac{1}{1} \quad M_3 \frac{1}{1}$$

Инцизивите на стаорците се наоѓаат во континуирана ерупција, со што постојано се одржуваат во конвенционалната висина, што од друга страна пак го оневозможува појавувањето на кариес.

Првиот и вториот молар се развиваат скоро истовремено. Нивната коронка е комплетно оформена околу 10-12 ден по рапањето, со 1-2 дена разлика меѓу првиот и вториот молар.

Ерупцијата на првиот молар е околу 16-от ден, на вториот околу 20-от ден, а на третиот молар околу 32-34 ден, по рапањето. Моларите имаат просечна тежина од околу 40 mg. по квадрант.

За разлика од другите експериментални животни по своите хистолошки карактеристики и реакции забите на белите стаорци во голем степен се слични на оние кај човекот./23,121,110,140,165, 189,214,256,273,276,278,295/

7.1. Глeѓ

Глeѓта е секреторен продукт на амелобластите. Војата на глeѓта која се наоѓа само лабијално е жолта, заради присуството на пигмент којшто содржи железо (5-6%) на површината и станува поинтензивна со текот на растењето, почнувајќи од 25 ден по рапањето.

Забите се обложени со тенок слој од глеѓ кој не изнесува повеќе од 0,1 mm. и којшто ги опфаќа врвовите на туберите. Чонекогаш оклузалната површина покажува експониран дентин.

Денталната структура пак, по правило се сретнува како покривач на корените на забите, во којшто се имплантираат периодонталните влакна. Таа кај белите стаорци високо се издига на лингвалната страна на коронката од инцизивите. Од бројните испитувања кои се направени, било утврдено дека во глеѓта постојат следните зони:

1. Во глеѓно-дентинскиот регион постои една зона од околу 40 микрона без профил на призмите, со овално-заoblени профили.

2. Соседната зона е со елиптични профили.

3. Во третата зона не биле најдени видливи профили, туку само призматска обложеност, слична како кај човекот.

Минерализациониот процес кај забите на белите стаорци (на глеѓта) се одвива бргу, при што разни патолошки делувавања можат да доведат до микроструктурни промени на глеѓта. При тоа можат да се јават реперкусии како на Retzius-овите, така и на Hunter-Schreger-овите линии, како и на ламелите.

Инаку глеѓта содржи обилство на хидроксиапатит, со мали елементи од флуорапатит, ди и трикалциум фосфат, Ca карбонат и др.

7.2. Дентин

Денталната структура изградува по правило голем дел од забот, опколувајќи ја пулпата. Таа е продукт на одонтобластите, со мезодермално потекло. Многу е помалку калцифицира-

иа од глеѓта, а исто така спротивно на глеѓта која ги троши сите свои протеини паралелно со процесот на минерализацијата, дентинот ги ретинира во колагенскиот матрикс.

И тука може да дојде до формирање на секундарен ден-тин под дејство на различни стимулации. Дентинот содржи висока пропорција на аморфен тип на Са фосфат и извесен кристален материјал. Овој факт е битен заради тоа што некои аноргански компоненти на глеѓта и дентинот имаат нееднакви концентрации, дистрибуција и молекуларна аранжираност.

Токму затоа и нема никаква корист да се прорачунува просечниот состав на минералите Са, Нa, Mg, карбонати, флуор и др. во глеѓта и дентинот на различни врсти.

7.3. Цемент

Цементната супстанца пак, се сретнува како покривач на корените на забите, во коишто се имплантирани периодонталните влакна. Тој кај белите стаорци се издига високо на лингвалната страна на коронката од инцизивите.

Тој е продукт на цементобластните келии, со типично молекуларна структура. Неговиот развиток оди паралелно со развишкот на коренскиот систем, што понекогаш може да биде одговор на абразивна акција од тврди партикли.

Тргнувајќи од овие основни и други поединечни карактеристики на денталната структура на белите стаорци, истите ги користиме и во нашата експериментална работа, бидејќи тие се структурно најблиски до човечките заби, а исто така се совпадат и по своите реакции.

8. МАТЕРИЈАЛ И МЕТОДИКА НА РАБОТАТА

Тргнувајќи од претпоставките за етиолошката мултифакторијалност на патолошката дентална ресорпција од екстерен тип, со цел што поцелосно да се формира профилот на ресорптивниот "синдром", бевме обврзани да ги направиме следните испитувања:

8.1. Клинички испитувања

Материјалот за ова истражување е обсервиран на Клиниката за дентална патологија и терапија при Стоматолошкиот факултет во Скопје, преку три групи на случаи:

8.1.1. I група: Програмирана панорамикс претрага

Во тек на ова испитување направен е посебен осврт врз полот, возраста, вкупниот број на преостанати заби, бројот на антрапонентски третирани заби, кариозни заби, импактирани, други патолошки промени (цисти, тумори, грануломи и др.).

Издвојувањето на оваа група е вршено меѓу пациентите кои доагаа за санација на забалото. По анализата на панорамикс скопската во тек на три временски периоди, наизменично, во случаите каде наодот на ресорптивното подрачје беше позитивен, вршено е ретроалвеоларно снимање на дотичниот заб, земен е отпечаток од двете вилици, правена е макровизуализација, како би се убедела што повородостојна слика за поставеноста на забите, како и нивниот однос кон антагонистите. Сето ова со цел да се убеди можност за анализа на стрес делувањата кај пореметените оклузални односи, а со тоа и за етиолошката предиспонираност. Оваа група опфаќа 2.559 случаи.

8.1.2. II група: Систематски екстрагирани заби
по соодветна индикација

Во оваа група на анализирани заби еден дел се хеми-
ски, а еден дел хистолошки обработувани.

Вкупниот број на прегледаните екстрагирани заби изне-
суваше 300. На овие заби претходно е правена макровизуализаци-
ја на мезијалната, дисталната, лабијалната односно букалната,
палатиналната односно лингвалната страна, рентгенска слика и
фотографија.

8.1.3. III група: Инцидентно откриени заби со
патолошки ресортивен процес

Во оваа група се обработени оние заби кои се случај-
но откриени во тек на тераписката постапка на други заби. Тие
се исто така обработени низ призмата на: возраст, пол, патолош-
ки промени на забот, спроведена терапија и се разбира типот на
ресурсија по третини на забот. Во целиот овој склоп, забите
се вклучени во хемиска, хистолошка или математичка анализа,
земан е отисок од горната и долната вилица, со макровизуализа-
цијата на забот и посебно на ресортивното поле. Во оваа пре-
трага се обработени 500 заба, со ресорција на 48.

8.2. Рентгенски испитувања

Рентгенската обработка на забалото опфати панорамикс
техника на снимање на забите, како и ретроалеволарно снимање
по Dick.

Анализата на овој материјал е правена со голо око и
пуша, во тек на три различни временски периоди, апстрагирајќи
ти поедините параметри во едниот случај, вклучување на испиту-
вачите параметри и податоци, како и наизменично читање на па-
норамикс сликата и поединечната слика.

8.3. Хистолошки испитувања

Хистолошката обработка на испитуваниот материјал е извршена на Институтот за Хистологија и Ембриологија при Медицинскиот факултет во Скопје.

Лабораториската постапка почнувајќи од фиксација во 10% формалин, понатаму се состоеше во испирање на забите, деминерализација со acidum formicum, 10% HCOOH која е менувана секој ден, после 14-от ден забите се ставени во 60% киселина, останатите три дена во 80% киселина, еден ден во 96% и еден ден во 100%. После извршената деминерализација, забите се поставени во ксилол и парафин а потоа калупени. Пресеците беа пременени на Reichert микротом со дебелина од 5-7 μ . Военето на препаратите е изведувано по следните методи:

- со haematoxylin и eozin
- Azan Heidehein-ова метода
- Florenten-ова метода

8.4. Хемиски испитувања

Формата во која се наоѓаат анионските елементи во забот е: хидроксилапатит $3\text{Ca}_3(\text{PO}_4)_2 \cdot \text{Ca}(\text{OH})_2$. Имајќи го во предвид составот, квантитативните и квалитативните карактеристики на забот како и претпоставката дека ресорптивниот процес претставува еден вид лизирање на забната супстанца, се наметна можноста за влијанието на отстапувањата во минералниот состав пред оваа појава.

Квантитативната хемиска анализа на забите со ресорпција, како и на контролната група, беше извршена на Хемискиот факултет во Скопје.

За ова испитување беше издвоена најрепрезентативна група од заби со екстерна дентална патолошка ресорција (ЕПДР).

Одредувана е процентуалната застапеност на: Ca, P, Mg и Na, како елементи кои се каогаат во најголем процент.

Забите најпрво се сечени во пределот на вратот, потоа смелени, додека натамошната постапка се изведуваше по следни-
те методи:

СПЕКТРОФОТОМЕТРИСКА МЕТОДА е користена за одредување на фосфатите и истата во основа се состои во следната реакција: фосфатниот јон со ammonium molibdenot образува комплексна фос-фомолибденска киселина која со редукциони средства (како што е металот) во кисели раствори се редуцира во молибденско сино. При ова може да смета силициумовата киселина која дава слична реакција, што мора да се избегне со додавање на лимонска киселина. По стоење од 30 мин. е вршено фотометрирање на припремените раствори на спектрофотометар на бранова должина од 600 н.м.

КОМПЛЕКСОМЕТРИСКА МЕТОДА е најчесто употребуваната ме-тода за определување на Ca и Mg во смеса, и определување само на Ca по претходно таложење на Mg во форма на Mg(OH)₂ при pH-12.

ПЛАМЕНФОТОМЕТРИСКА МЕТОДА за одредување на K и Na (ал-канни неметали) со мал јонизацисен потенцијал. Оваа метода во својата основа претставува емисиона спектрална анализа, при која пламенот е извор за возбудување на спектрите. Поради рела-тивно ниските температури што се добиваат од пламен, при оваа анализа се возбудуваат малку спектрални линии, односно спекта-рот е сиромашен. Растворот што се испитува се диспергира во воздух или кислород и како аеросол се меша со гасот што гори.

гази, пропан, бутан, ацетилен и др.). Во пламеникот при горењето прво се испарува водата така што наместо систем течно-воздух, се добива систем тврдо тело-газ. Со понатамошно растегнување на температурата тврдата фаза се дисоцира на атоми и атомски групи. Атомите на металите можат да станат во реакција со кислородот и другите радикали кои се наоѓаат во смесата или можат да се јонизираат. На крајот во зависност од потенцијалот на возбудување на присатните атоми, јони или молекули, истите можат да се возбудуваат. Затоа при пламен со пониска температура ќе се возбудат само резонантните линии на алкалните метали. Со повишување на температурата постои можност да се возбудат линиите на земноалкалните метали Mg, Si и др.

Светлината што се добива при горењето преку систем на собирни леки минува низ соодветно избран филтер и пада на фотоелемент или фотокелија - при тоа се добива ток на електрони (фотоструја) која се мери на галванометар. Поради оваа зависност меѓу концентрацијата на растворот и добиениот отклон на инструментот се право пропорционални. Добиените вредности од оваа хемиска квантитативна анализа се компарираат со вредностите од контролната група на заби, како и оние изнесени во стандардни учебници. Вредносните податоци се дадени во проценти. Целта на оваа квантитативна анализа беше да се направи увид во можната зависност на патолошкиот ресорптивен процес од минералната структурираност на забот, и во врска со тоа евентуалната поврзаност со полот, возрастта, кариозни и здрави заби.

8.5. Модели на состојби

Модели на состојби со кои ситуацијата во устата е пре-
касена на моделот со цел да се доближи до реалниот соодност на
забот во склоп на оклузалните стрес делувања, преку формирање
и анализирање на математички модел на патолошкото делување, со про-
чека на патолошкот дијаграм на силите со трауматска компонента. Анали-
зата е направена на 50 модели на состојби од кој кај 30 по от-
кривање на ресортивниот процес земан е отисок преку којшто е
барана можноста за оклузален стрес ефект, додека кај 20 при со-
стојба на присутно оклузално делување, клинички, е барана и
рентгенолшка верификација на патолошкото збиднување. Сето ова
е правено преку анализа на стрес ситуациите во оклузалните со-
относи, користејќи ги принципите на биомеханиката и следејќи
по забот низ призмата на "дијаграм на слободно тело". При из-
борот на случаите за оваа анализа појдовната претпоставка беше
можноста за поврзаност меѓу оклузалните стрес делувања и типот
на реакцијата во периапикалната структура, односно степенот на
воздетување кој произлегол од тоа.

Овие математички пресметувања се вршени на основа на
понашањето на забот како "слободно тело" во однос на реакциите
во различна јачина на делување на оклузалната дразба, а во
склоп на реакциите кои произлегуваат и од околните структури.


За оваа анализа се користени модели на состојби ди-
ректно пренесени од устата на пациентот, како и модели изработе-
ни за поедини заби, чие "математичко понашање" е анализирано.

Математичкиот модел на реакција на забот кон оклузалните стрес
делувања може да даде слика на биолошката индивидуалност на з-

свет кон овие делувања, што од друга страна го помага објаснувањето на етиолошката мултифакторијалност на оваа патолошка состојба. При оваа ориентацијата е изведувана преку користење на предностите за ортодонтска отпорност на забите по Opler, вредностите на издржливост на секој заб по Wustrow (жвакални вредности) изразени во килограми, како и статичките вредности за годините заби во двете вилици.

Подетален преглед на испитуваните случаи по возрастни групи, пол, преостанати заби, е даден на следната шема:


ШЕМА - 1



На следната шема е даден приказ на начинот и методи-

на исследувањето кои се користени во тек на работата:

ШЕМА - 2



9. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЕН МАТЕРИЈАЛ

За експериментот се користени Wistar стаорци, поделени во четири групи од по четири животни и контролна група, со просечна телесна тежина на женските од 187,2 гр. и на машки-те од 227,6 гр. Возрасната граница се движеше од 3 до 3,5 месеци (12-15 недели).

За обидот за предизвикување на експериментална "респирција" беа одредени најфrekвентните клинички етиолошки фактори.

Пред почетокот на експериментот животните и од експерименталната и од контролната група, се чувани 1 недела во каса со соодветна исхрана и вода по желба.

Во експериментот беа вклучени вкупно 320 од кои на 256 заба односно 192 молара и 64 инцизиви од обете вилици е изведуван стрес, а останатите беа контролни.

На следната табела го прикажуваме вкупниот број на заби кои беа вклучени во експериментот:

ТАБЕЛА - 1


ВКУПЕН БРОЈ НА ЗАБИ КАЈ ЕКСПЕРИМЕНТАЛНИ ЖИВОТНИ

| Акутен "стрес" | Хроничен "стрес" | Инфективен "стрес" | Луксација | Контролна група |
|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| A | B | C | D | K |
| 1 M 1 2 3 1 1 2 3 | i 1 M 1 2 3 1 1 2 3 | i 1 M 1 2 3 1 1 2 3 | i 1 M 1 2 3 1 1 2 3 | i 1 M 1 2 3 1 1 2 3 |
| Vкупен број на животни | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 48M+16I | 48M+16I | 48M+16I | 48M+16I | 48M+16I |

ВКУПНО: 320 заба:

Шематски приказ на постапките при испитувањата кај
експерименталниот дел на студијата:

ШЕМА - 3




Експериментот е изведуван во раните утрински часови
едносеансно по анестезирање со етер по групи и по следните прин-
ципи на работа:


9.1. Акутен "стрес" изведувавме преку апликација на
акутна траума на оклузалната површина на горните и долните мола-
ри со пет удари пренесувани преку инструмент поставен над фису-
рите на моларните заби, паралелно со надолжната оска на забите.

ударите беа краткотрајни. (Шема - 4)

ШЕМА - 4




9.2. Хроничен "стрес" предизвикуваме со исполнување на фисурите на моларните заби со фосфатен цемент, што го идентифицираме со дефинитивно полнење во супраоклузија односно тратуматско оптеретување од несоодветно изработени дентални надоместоци. (Слика 2)



Слика 2

9.3. Инфективен "стрес" провоцираме со апликација на материјал земен од каналната содржина на човечки заби (пулпите и гангрени) и апликација во претходно препарирани заби на животните. Препарациите после апликацијата, беа оставани отворени. (Шема - 4-а)



ШЕМА - 4-а

9.4. Луксацијата е изведувана со помош на специјално адаптиран мал елеватор којшто го аплицираме краткотрајно во апексималниот простор на инцизивите (I_1 и I_2) и M_1 и M_2 , така што со тек на време меѓу забите настануваше сепарација од околу 1mm. (Слика 1)



Слика 1

контролните животни беа само анестезирани и пробудени, а потоа постапно по 5 односно 21 ден жртвувани.

Пред почетокот на секој експеримент на животното му беше мерена телесната тежина, а исто така и на крај на експериментот. Промените се пратени макроскопски, рентгенолошки и хистолошки.

Жртвувањето е вршено по 5 и 21 ден, временски период којшто се смета како идеален за проценка на степенот на ресорпција кај овој вид на животни. Вршена е дисекција на лева и десна mandibula и maxilla ослободени се од мекото ткиво и ставени во 10% формалин. Дисекцијата е продолжувана и по деминерализацијата, кога се отстранувани инцизивите и дисталниот дел од мандибулата, како на експериментарниот така и на контролниот материјал. Деминерализацијата е вршена со концентрирана азотна киселина, Кацетат и калулење во парафин. Правени се сериски пресеци со дебелина од $5-7\text{ }\mu$ во мезио-дистален, во вертикален и хоризонтален смер. За испитување е земан пресекот од приближно 1 mm над апекси. Сите пресеци се боени со hematoksylin-eozin, Azan-Heidehein-ова и Florenten-ова метода, на Институтот за Хистологија и Ембриологија на Медицинскиот факултет во Скопје.

Добиените вредности од секој примерок се нотирани макроскопски, рентгенолошки и хистолошки, а степенот на ресорптивен процес е означуван на следниот начин:

- +++ - "силно" оштетување или оштетување од I степен
- ++ - "умерено" оштетување или оштетување од II степен
- + - "отапување" или оштетување од III степен

P/K - ресорпција на коска.

10. СТАТИСТИЧКА ОБРАБОТКА (кофициент на корелација)

Карактерот на испитуваниот материјал наложи статистичка обработка со изнаоѓање на кофициент на корелација по квадрат, бидејќи појавите дејствуваат една на друга не само со нумерички варирања, туку и со своите квалитативни особености изразени со атрибутивните структури, т.н. нулта хипотеза.

Со пресметувањето на χ^2 се укажува на тоа дали меѓу променливите количества и квалитативниот белег постои значителна корелација, што се постигнува со следната формула:

$$\chi^2 = \sum \frac{(f-f')^2}{f'}$$

Добиените вредности се проверуваат преку степенот на слобода и процентот на ризик како и со пресметување на "кофициентот на контингенција" по следната формула:

$$C = \sqrt{\frac{\chi^2}{\chi^2 + N}}$$

Поедините симболи означуваат:

f - фактички фреквенции

f' - очекувани фреквенции

χ^2 - своден показател

C - кофициент на контигенција

N - број на фреквенции

11. ПРИКАЗ НА РЕЗУЛТАТИТЕ

Целокупниот број на анализирани случаи во тек на ова истражување изнесува 3.359 заба.

11.1. Во првата група на програмирана панорамикс претрага од вкупно прегледани 2.559, со патолошка дентална ресорција од екстерен тип (EPDR) се откриени 101 случај, што по пол, возраст и вкупен број на преостанати заби е дадено на следната табела:

ТАБЕЛА - 2

ПРОГРАМИРАНА ПАНОРАМИКС ПРЕТРАГА ПО ПОЛ, ВОЗРАСТ, ПРЕОСТАНАТИ ЗАБИ ОД I ГРУПА

| ВОЗРАСТ | ВКУПНО | 20-30 г. | 30-40 г. | 40-50 г. | над 50 г. |
|------------------|--------|----------|----------|----------|-----------|
| | 101 | 26 | 23 | 30 | 22 |
| | % | 25,74% | 22,77% | 29,70% | 21,78% |
| ПРЕОСТАНАТИ ЗАБИ | 2.568 | 756 | 589 | 742 | 472 |
| | % | 29,43% | 22,93% | 28,89% | 18,38% |
| ПОЛ | 26 | М 10 | Ж 16 | М 8 | Ж 15 |
| | % | 38,4 | 61,53 | 34,78 | 65,21 |
| | | М 17 | Ж 13 | М 10 | Ж 12 |
| | | % | | | |
| | | 56,66 | 43,39 | 45,45 | 54,54 |

Женский пол

Женский пол

Возраст

20-30г.

30-40г.

Наг. 50г.

20

10

0

Ж

М

Ж


М

Ж

М

Ж

М



ТАБЕЛА - 3

ДВИЖЕЊЕ НА EPDR ПО ВОЗРАСТ И ПОЛ КАЈ
I ГРУПА
(кофициент на корелација)

| возраст | Машки | Женски | Вкупно |
|---------|-------|--------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 20 - 30 | 10 | 16 | 26 |
| 30 - 40 | 8 | 15 | 23 |
| 40 - 50 | 17 | 13 | 30 |
| над 50 | 10 | 12 | 22 |
| ВКУПНО: | 45 | 56 | 101 |

ТАБЕЛА - 4

| f | f' | f-f' | (f-f') ² | $\frac{(f-f')^2}{f'}$ |
|-----|--------|--------|---------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 10 | 11,58 | - 1,58 | 2,498 | 1,579 |
| 16 | 14,41 | - 1,59 | 2,528 | 1,589 |
| 8 | 10,24 | - 2,24 | 5,017 | 2,239 |
| 15 | 12,75 | + 2,25 | 5,062 | 2,249 |
| 17 | 13,36 | + 3,64 | 13,24 | 3,637 |
| 13 | 16,63 | - 3,63 | 13,17 | 3,628 |
| 10 | 9,80 | + 0,2 | 0,04 | 0,2 |
| 12 | 12,19 | - 0,19 | 0,036 | 0,189 |
| 101 | 100,06 | | | 15,31 |

$$X^2 = 15,31$$

$$X^2 = 7,81$$

$$C = 0,36$$

ТАБЕЛА - 5

ЗАСТАПЕНОСТ НА ЕРДР ПО ВИЛИЦИ ТРЕТИНИ И
СТРАНИ НА ЗАБОТ КАЈ ПРОГРАМИРАНА ПАНОРА-
МИКС ПРЕТРАГА

| МАХИЛА | | | | МАНДИВЛА | | | | | | |
|---------------|--------|-------|-------|---------------|--------------|--------|------|--|--|--|
| И | К | П | М | И | К | П | М | | | |
| М-7 | M-5 | М-6 | М-7 | М-7 | М-7 | М-7 | М-11 | | | |
| Д-11 | Д-8 | Д-5 | Д-5 | Д-6 | Д-4 | Д-12 | | | | |
| І-1 | I-4 | I-1 | I-1 | I-0 | I-2 | I-0 | | | | |
| II-6 | II-6 | II-0 | II-3 | II-1 | II-0 | II-2 | | | | |
| III-20 | III-11 | III-7 | III-3 | III-3 | III-8 | III-23 | | | | |
| ВКУПНО: 101 | | | | I-8,91% | II-18-17,82% | | | | | |
| М-49,50% (50) | | | | III-44-73,26% | | | | | | |
| Д-51-50,49% | | | | | | | | | | |

Застапеноста на ресорптивниот процес по возраст во однос на изведени интервенции се движеше по следниот ред: кај 1, т.е. ендодонтска терапија беше изведена кај 24 - 23,76% односно, 7 во возрасна група од 20-30 години или 6,93%, 8 кај возрасна група од 30-40 години или 7,82%, 8 на возраст од 40-50 години или во проценти 7,82% и кај возрасната група од над 50 години 1 во проценти 0,99%.

Полнења на кавитети 3 - 2,9% меѓу 20-30 години, 1-0,99% меѓу 30-40; 3-2,9% меѓу 40-50; и над 50 години 1-0,99% или вкупно 8.

Протетски надоместувања кај пациентите од 20-30 години 1 - 0,99%; 30-40 години 2 - 1,98%; од 40-50 години 4 - 3,96% и над 50 години 1 - 0,99% што вкупно изнесува 8 - 7,92%.

Импактирани заби меѓу 20-30 години 3 - 2,97%; 30-40 години 0; 40-50 години 1 - 0,99%; и над 50 години 0; или вкупно 4 - 3,96%.

Кариозниот процес во возрасната група од 20-30 години е застапен со 5 - 4,95% случаи, меѓу 30-40 години 10 - 9,90%, 40-50 години 4 - 3,96% и над 50 години 15 - 14,85%, вкупно 34.

Интактни заби меѓу 20-30 години има кај 6 - 5,94%, кај 30-40 години 7 - 6,93%, меѓу 40-50 години 8 - 7,92% и над 50 години 2 - 1,98%, вкупно 23.

ТАБЕЛА - 6

ЗАСТАПЕНОСТ НА ПОЕДИНИ ИНТЕРВЕНЦИИ КАЈ
(ПРОГРАМИРАНА ПАНОРАМИСК ПРЕТРАГА) ПО
ВОЗРАСТ

| Ендодон терапија | Пл. | Прот. израб. | Импак | Кариес | Интактни | Вкупно |
|---------------------|------|-----------------|-------|--------|----------|--------|
| 20-30 години | | | | | | |
| 7 | 3 | 1 | 3 | 5 | 6 | 25 |
| 6,93 | 2,97 | 0,99 | 2,97 | 4,95 | 5,94 | 24,75 |
| 30-40 години | | | | | | |
| 8 | 1 | 2 | - | 10 | 7 | 28 |
| 7,92 | 0,99 | 1,98 | - | 9,90 | 6,93 | 27,72 |
| 40-50 години | | | | | | |
| 8 | 3 | 1 | 1 | 4 | 8 | 28 |
| 7,92 | 2,97 | 3,96 | 0,99 | 3,96 | 7,92 | 27,72 |
| над 50 години | | | | | | |
| 1 | 1 | 1 | - | 15 | 2 | 20 |
| 0,99 | 0,99 | 0,99 | - | 14,85 | 1,98 | 19,80 |
| 24 | 8 | 8 | 4 | 34 | 23 | 101 |
| 23,76 | 7,92 | 7,92 | 3,96 | 33,66 | 22,77 | |

Почвы


Протектки
изработки

Испакија

Карис

Ингактина

- 74 -



ТАБЕЛА - 7

ДВИЖЕЊЕ НА EPDR ПО ВОЗРАСТ КАЈ ИЗВЕСНИ
ИНТЕРВЕНЦИИ
I ГРУПА
(Кофициент на корелација)

| возраст | Ендодонтска терапија | ПК | Протетски изработка | Импакција | Вкупно |
|----------------|----------------------|----------|---------------------|-----------|-----------|
| 20-30 | 7 | 3 | 1 | 3 | 14 |
| 30-40 | 8 | 1 | 2 | - | 11 |
| 40-50 | 8 | 3 | 4 | 1 | 16 |
| над 50 | 1 | 1 | 1 | - | 3 |
| ВКУПНО: | 24 | 8 | 8 | 4 | 44 |

ТАБЕЛЯ - 8

| f | f' | f-f' | $(f-f')^2$ | $\frac{(f-f')^2}{f}$ |
|----|-------|--------|------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 (4:2) |
| 7 | 7,63 | - 0,63 | 0,396 | 0,628 |
| 3 | 2,54 | + 0,46 | 0,211 | 0,458 |
| 1 | 2,54 | - 1,54 | 2,371 | 1,539 |
| 3 | 1,27 | + 1,73 | 2,992 | 1,729 |
| 8 | 6 | + 2 | 4 | 2 |
| 1 | 2 | - 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 8,72 | - 0,72 | 0,518 | 0,719 |
| 3 | 2,90 | + 0,1 | 0,01 | 0,1 |
| 4 | 2,90 | + 1,1 | 1,21 | 1,1 |
| 1 | 1,45 | - 0,45 | 0,202 | 0,448 |
| 1 | 1,63 | - 0,63 | 0,396 | 0,628 |
| 1 | 0,54 | + 0,46 | 0,211 | 0,458 |
| 1 | 0,54 | + 0,46 | 0,211 | 0,458 |
| 44 | 42,66 | | | 11,19 |

$$X^2 = 11,19$$

$$X^2 = 16,91$$

$$C = 0,45$$

Со цел да се добие што поцелосен увид во општата со-
стојба на забалото а со тоа и слика на можностите за настанува-
ње на EPDR, направен е осврт и на застапеноста на ендодонтски
третирани заби, кариес и полнења и на оние заби кои не беа се-
диште на овој патолошки процес.

Резултатите се прикажани преку следната табела:


ТАБЕЛА - 9

ЗАСТАПЕНОСТ НА ЕНДОДОНТСКА ТЕРАПИЈА, КАРИЕС И
ПОЛНЕЊА КАЈ ПРЕОСТАНАТИТЕ ЗАБИ ОД ИСПИТУВАНИ-
ТЕ ПАЦИЕНТИ ОД I ГРУПА

| ВКУПНО | ЕНДОДОНТСКА ТЕРАПИЈА | КАРИЕС | ПОЛНЕЊЕ (ПЛ) |
|---------------|----------------------------|-------------|---------------|
| 20-30 години | | | |
| 756 | 44 5,82% | 54 7,14% | 186 24,60% |
| 30-40 години | | | |
| 589 | 39 6,62% | 51 8,56% | 164 27,84% |
| 40-50 години | | | |
| 742 | 50 6,73% | 70 9,43% | 204 27,49% |
| над 50 години | | | |
| 472 | 25 5,29% | 40 8,47% | 63 13,34% |
| 2.559 | Вкупно со интер- венции | 990 | или 38,68% |
| | Вкупно интактни | 1.569 | или 61,32% |

ГРАФИКОН - 3

ЗАСТАПЕНОСТ НА ПОЕДИНИ ИНТЕРВЕНЦИИ И СОСТОЈБИ КАЈ ПРЕОСТАНАТИ ЗАБИ ОД I ГРУПА



11.2. Втората група на испитувани заби се однесува на забите седиште на EPDR кои се добиени по пат на екстракција. Имено, од вкупно прегледани заби по екстракција - 300, кај 50 или 16,66% е најдена патолошка дентална ресорпција од екстерен тип. Од овие заби хемиски се анализирани 18 заба, при што е одредувана застапеноста на Ca%, P%, Mg% и Na%. Добиените резултати се прикажани преку следната табела и графикон:


ТАБЕЛА - 10

ЗАСТАПЕНОСТ НА Ca%, P%, Mg% И Na% КАЈ ИНЦИЗИВИ СО EPDR

| ЗАБИ | Ca% | P% | Mg% | Na% |
|----------------|-------|-------|------|------|
| I ₁ | 23,80 | 39,40 | 0,32 | 1,66 |
| I ₂ | 24,69 | 41,07 | 0,76 | 1,54 |
| I ₃ | 24,54 | 40,83 | 0,75 | 1,11 |

ГРАФИКОН - 4

ЗАСТАПЕНОСТ НА Ca%, P%, Mg% И Na% КАЈ ИНЦИЗИВИ СО EPDR




ТАБЕЛА - 11

ЗАСТАПЕНОСТ НА Ca, P, Mg и Na КАЈ КАНИНИ
СО EPDR

| ЗАБИ | Ca% | P% | Mg% | Na% |
|----------------|-------|-------|------|------|
| K ₁ | 28,42 | 47,52 | 0,50 | 1,91 |
| K ₂ | 24,00 | 40,12 | 1,26 | 1,33 |
| K ₃ | 25,01 | 41,81 | 0,66 | 2,09 |
| K ₄ | 23,71 | 42,87 | 0,82 | 1,59 |

ГРАФИКОН - 5




ТАБЕЛА - 12

ЗАСТАПЕНОСТ НА Ca, P, Mg и Na КАЈ ПРЕМО-
ЛАРИ СО EPDR

| ЗАБИ | Ca% | P% | Mg% | Na% |
|----------------|-------|-------|-------|-------|
| P ₁ | 27,36 | 46,80 | 0,44 | 1,80 |
| P ₂ | 26,08 | 50,02 | 0,52 | 1,73 |
| P ₃ | 24,41 | 38,64 | 0,70 | 1,55 |
| P ₄ | 25,02 | 44,38 | 1,080 | 2,100 |
| P ₅ | 24,46 | 47,16 | 1,910 | 2,10 |
| P ₆ | 23,39 | 44,81 | 1,23 | 2,19 |

ГРАФИКОН - 6

ЗАСТАПЕНОСТ НА Ca%, P%, Mg% и Na% КАЈ
ПРЕМОЛАРИ СО EPDR




ТАБЕЛА - 13

ЗАСТАПЕНОСТ НА Ca%, P%, Mg% и Na% КАЈ МОЛАРИ СО EPDR

| ЗАВИ | Ca% | P% | Mg% | Na% |
|----------------|-------|-------|------|------|
| M ₁ | 22,89 | 40,34 | 0,69 | 1,91 |
| M ₂ | 24,71 | 42,42 | 0,53 | 1,53 |
| M ₃ | 25,41 | 42,94 | 0,42 | 1,57 |
| M ₄ | 23,84 | 40,15 | 0,59 | 1,41 |
| M ₅ | 24,48 | 42,55 | 0,56 | 1,65 |

ГРАФИКОН - 7

ЗАСТАПЕНОСТ НА Ca%, P%, Mg%, Na% КАЈ МОЛАРИ СО EPDR




ТАБЕЛА - 14

ЗАСТАПЕНОСТ НА Ca%, P%, Mg% и Na% КАЈ ИНТАКТНИ
ЗАБИ

| ЗАБИ | Ca% | P% | Mg% | Na% |
|------|-------|-------|------|------|
| Р | 24,34 | 37,20 | 2,43 | 0,25 |
| К | 28,84 | 36,05 | - | 0,47 |
| Р | 25,10 | 39,26 | 7,58 | 0,48 |
| Р | 26,28 | 38,02 | - | 0,46 |

ГРАФИКОН - 8

ЗАСТАПЕНОСТ НА Ca%, Pt, Mg% и Na% КАЈ ИНТАКТНИ
ЗАБИ



На сликите 3 (а, б), 4, 5, 6 и 7 прикажуваме примеро-
н на заби со EPDR кои се хемиски испитувани:




Слика 3-а



Слика 3-б



Слика 4



Слика 5



Слика 6




Слика 7

11.3. Во третата група на испитувани заби се оние ресорирани заби кои се инцидентно откриени. Од вкупно прегледани 500-48 заба (9,6%) беа со ресорпција, на возрасната група од 20-30 години и припаѓаат 18 или 37,4%, на возрасната група од 30-40 години 11 - 22,91% случаи, од 40-50 години 15, или 31,25% и над 50 годишна возраст вкупно 4 случаи или 8,3%.

ТАБЕЛА - 15
ИНЦИДЕНТНИ НАОДИ НА ЕРДР (III ГРУПА)

| ВКУПНО | 20 - 30 | | 30 - 40 | | 40 - 50 | | над 50 | | |
|--------|---------|-------|---------|------|---------|-------|--------|------|---|
| | години | м | ж | м | ж | м | ж | м | ж |
| 500 | 13 | 5 | 10 | 1 | 7 | 8 | 3 | 1 | |
| 48 | 27,08 | 10,41 | 10,83 | 2,08 | 14,58 | 16,66 | 6,25 | 2,08 | |
| 9,6% | 18 | | 11 | | 15 | | 4 | | |
| | 37,5% | | 22,91% | | 31,25% | | 8,3% | | |

ГРАФИКОН - 9
ИНЦИДЕНТНИ НАОДИ НА ЕРДР ПО ПОЛ И ВОЗРАСТ



ТАБЕЛА - 16

ДВИЖЕЊЕ НА ЕРДР ПО ВОЗРАСТ И ПОЛ КАЈ
III ГРУПА

| Возраст | Машки | Женски | Вкупно |
|----------------|-----------|-----------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 20 - 30 | 13 | 5 | 18 |
| 30 - 40 | 10 | 1 | 11 |
| 40 - 50 | 7 | 8 | 15 |
| над 50 | 3 | 1 | 4 |
| ВКУПНО: | 33 | 15 | 48 |

ТАБЕЛА - 17

| f | f' | f-f' | $(f-f')^2$ | $\frac{(f-f')^2}{f'}$ |
|-----------|--------------|--------|------------|-----------------------|
| 13 | 12,37 | + 0,63 | 0,396 | 0,628 |
| 5 | 5,62 | - 0,62 | 0,384 | 0,619 |
| 10 | 7,56 | + 2,44 | 5,953 | 2,439 |
| 1 | 3,43 | - 2,43 | 5,904 | 2,429 |
| 7 | 10,31 | - 3,31 | 10,965 | 3,309 |
| 8 | 4,68 | + 3,32 | 11,022 | 3,319 |
| 3 | 2,75 | + 0,25 | 0,062 | 0,248 |
| 1 | 1,25 | - 0,25 | 0,062 | 0,248 |
| 48 | 47,97 | | | 13,23 |

$$\chi^2 = 13,23$$

$$\chi^2 = 7,81$$

$$C = 0,464$$

Застапеноста на ресорптивниот процес по вилици и групи заби, кај испитуваните случаи беше следниот во горната вилица. Вкупно со ресорптивен процес беа 21 и тоа 8 инцизиви (I) или 38,09%, 4 канини (K) 19,04% или премолари (P) 6 или 28,57% и молари (M) 3 или 14,28%, што е прикажано на следната табела:

ЗАСТАПЕНОСТ НА ИНЦИДЕНТНИ НАОДИ НА ЕРДР ПО ВИЛИЦИ, ЗАБИ И ТРЕТИНИ

ТАБЕЛА - 18


МАКСИЛА

| ВКУПНО | ИНЦИЗИВИ (I) | | | КАНИНИ (K) | | | ПРЕМОЛАРИ (P) | | | МОЛАРИ (M) | | |
|--------|--------------|------|-------|------------|----|-------|---------------|----|-------|------------|----|-------|
| | I | II | III | I | II | III | I | II | III | I | II | III |
| . | 1 | 7 | . | . | 4 | . | . | . | 6 | . | . | 3 |
| 21 | . | 4,76 | 33,33 | . | . | 19,04 | . | . | 28,57 | . | . | 14,28 |
| 13,75% | 8 | | | 4 | | | 6 | | | 3 | | |
| | 38,09 | | | 19,04 | | | 28,57 | | | 14,28 | | |

ГРАФИКОН - 10

ЗАСТАПЕНОСТ НА ИНЦИДЕНТНИ НАОДИ НА ЕРДР
ВО МАКСИЛА ПО ЗАБИ И ТРЕТИНИ

третини
на забот



во мандибулата од вкупно 27 ресорбирани, кај инцизивите беа 2 или 7,4, кај канините (K) - не беше откриен ниту еден случај, кај премоларите (P) - 7 или 25,92% и кај моларите - 8 или 66,66%, што е прикажано преку следната табела:


ТАБЕЛА - 19

ЗАСТАПЕНОСТ НА ИНЦИДЕНТНИ НАОДИ НА EPDR
ПО ВИЛИЦИ, ЗАБИ И ТРЕТИНИ

| MANDIBULA | | | | | | | | | | | | |
|-----------|--------------|----|-----|------------|----|-----|---------------|-------|-----|------------|----|-------|
| ВКУПНО | ИНЦИЗИВИ (I) | | | КАНИНИ (K) | | | ПРЕМОЛАРИ (P) | | | МОЛАРИ (M) | | |
| | I | II | III | I | II | III | I | II | III | I | II | III |
| . | . | 2 | . | . | . | . | . | 4 | 3 | . | . | 18 |
| 27 | . | . | 7,4 | . | . | . | . | 14,81 | 3,7 | . | . | 66,66 |
| 56,25% | 2 | | | - | | | 7 | | | 18 | | |
| | 7,4 | | | - | | | 25,92 | | | 66,66 | | |

ЗАСТАПЕНОСТ НА ИНЦИДЕНТНИ НАОДИ НА EPDR
ВО МАНДИБУЛА ПО ЗАБИ И ТРЕТИНИ

ГРАФИКОН - 11



Рентгенографијата како прв елемент во поставувањето на дијагнозата на ресорптивниот процес кај ЕРДР варираше од случај до случај. Но, заедничка карактеристика во најголемиот број случаи беше да апексите на ресорбираните заби изгледаат како да се скусени со тап или коничен завршеток. Апикалниот отвор е широк. На рентген сликите јасно се прикажува ресорптивната линија со сите свои варијации и соодноси кон околните структури, што е прикажано на овие рентгенски слики:



Сл. 7-а



Сл. 7-б



Сл. 7-в



Сл. 7-г




Сл. 7-д

11.4. АНАЛИЗА НА ПРЕНЕСУВАЊЕТО НА СИЛИТЕ ОД МЕХАНИЧКО-МАТЕМАТИЧКИ АСПЕКТ

Следејќи ја етиолошката варијабилност и фреквентноста на поедините патолошки состојби, математичкиот модел на патолошко делување со проценка на дијаграмот на сили, даде потврда на претходно поставените претпоставки за трауматско делување на пореметените оклузални стрес соодноси. Патоказ во ова истражување е нормалниот дијаграм на слободно тело (Шема 5) во споредба со патолошкиот дијаграм.

Од математички анализираните (од I и II група) 50 модели на состојби 30 беа со присатна EPDR (60%), додека кај 20 (40%) истата ја очекуваме, заради присуството на пореметени ок-

ШЕМА - 5



O - притисок од оклузални-
от антагонистички кон-
такт

B - притисок од латерални-
от агонистички контакт

C - притисок од периодон-
талната мембра на забот

D - интрапериодонтален при-
тисок

A - атмосферски притисок

P - притисок од колагените
влакна

изузални делувања. Во првиот случај на присутна EPDR , кај 25 случаи беа верифицирани пореметени биомеханички соодноси, додека кај втората група на претпоставена можност за појава на EPDR кај 9 постоеја знаци за почетен процес на ресорпција.

При оценката на овие состојби, се имаше во предвид дека силите кои делуваат, се третирани како екстерни сили. Кон ова треба да се додаде дека секој заб посматран како слободно тело се наоѓа во рамнотежа под дејство на било кој систем од сили, кој ги опфаќа истовремено и силите од врските.

Надворешните делувања било да се константни или променливи во текот на времето се пренесуваат до вилиците прераспределени во зависност од обликот на забот, физиолошките можности на врската, еластичноста и слично.

Тенденцијата за транспортни поместувања и ротациони движења се манифестира со појава на еластични сили, кои ја достигнуваат големината дефинирана со познатиот Џутн-ов закон на механиката, т.е. законот за еднаквост на акцијата и реакцијата.

Истовременото дејство на надворешните сили врз забот кои произлегуваат од неговата природна активност и трауматски-те сили, не пречи анализата да се изведува парцијално.

Тоа е во склад со механичкиот закон за независност. Во конкретната анализа, посматрано е делувањето само на трауматските сили. Како основен предуслов за создавање на траумат-

ни сили, се смета постоењето на материјален контакт со друг антагонист, преку кој се пренесува притисокот.

Заедничката нормала на допирните површини ја претставува нападната линија на дејствувачката сила, додека интензитетот е недефиниран и не е од интерес да се определува.

Илустрирана преку неколку примери:

Хипотетичната претпоставка за критично место да се најде најоддалечената точка на делот од коренот на забот до нападната линија на резултантата од надворешните сили, е илустрирана преку неколку примери:

Во овие прикази се користени следните одбележувања за поедините правци и сили на делувања:

F_1 - Активна сила од првиот антагонист

F_2 - Активна сила од вториот антагонист

F - Активна сила од антагонистот

F_r - Резултанта од F_1 и F_2


e - Оддалеченост на нападната линија на резултантата до критичната точка

K, L - Нападни точки на F_1 и F_2


K^1, L^1 - Допирни точки од антагонистите

МАКРОВИЗУАЛИЗАЦИЈА НА ЗАБИТЕ СО ЕПДР КОИ СЕ
МАТЕМАТИЧКИ АНАЛИЗИРАНИ


ШЕМА - 6





ШЕМА - 7



ШЕМА - 8



ПРИМЕР - 1




ПРЕСЕК А-А

Анализираниот заб е во контакт со два антагонисти
во точките К и Л. Во пресечната рамнина А-А лежи линијата на
резултантата и во таа рамнина се создава фиктивниот момент



$$M = F_R \cdot L.$$

ПРИМЕР - 2



Овој пример е сличен со претходниот, а интересно е да се одбележи дека критичната точка се наоѓа на овој корен од двокоренскиот заб што е подалеку од концентрираноста на делувањето на резултантата.


ПРИМЕР - 3




ПРЕСЕК А-А

Во овој пример се уочува дека зоната на ресорпцијата е во близина на очекуваното место.

ПРИМЕР - 4



ПРЕСЕК А-А




Аголот на силата е таков што најголемиот нападен момент се добива на крајот од овој корен што е всуност послику до карактеристичната точка С.


11.5. РЕЗУЛТАТИ ОД ХИСТОЛОШКА АНАЛИЗА НА ЧОВЕЧКИ ЗАБИ (НА КЛИНИЧКИ СЛУЧАИ)

Хистолошката верификација на EPDR со потврда на отстапувањата кои беа клинички претпоставени и рентгенолошки утврдени, ќе сидат прикажани прво преку макровизуализација на ресорптивното поче на покарактеристичните случаи, кои се и хистолошки обработени:


ШЕМА - 9



Премолари




Инцизиви




Горен прв инцизив



Молари




Премолари



Инцизиви




Канин




Инцизиви



Инцизиви-симетрична ресорпција



Доминантен наод кај ресорптивниот процес во изгледот на ресорптивниот кавитет во цементот се изразито острите и неправилни ивици, што е прикажано и на сликите 8 и 9.




Слика 8



Слика 9

Потполно нарушен континуитет на површината на коренот со апикална локализација и лесен преод кон латерално, што според Hidasi и Csiba /105, 115, 125/ се нарекува лакунарна ресорпција слика 10 или линеарна, слика 9 и 11.



Слика 10




Слика 11

Студиите на декалцифицирани секции, покажуваат најчеста локализација во апикалната ареа и кај моларите посебно во би и три-фуркацијата, но се сретнуваат и ако поретко и на други ареи на коренот на забот. Честопати имаат оивиченост во вид на четка. Во некои случаи лакуните се оивичени со дебела хемотоксифиллична зона, слика 12 и 13.



Слика 12



Слика 13

Широк ресорптивен дефект со бројни одонтокласти во Howship's-овите лакуни се прикажани на слика 14.

Значајни промени во пулпата на ресорбирааните заби не јајдовме освен во случаите каде на EPDR претпоставуваме дека ѝ претходело патолошко збиднување во пулпата кое преминало кон апексот, слика 15.



Слика 14




Слика 15

11.6.0. Експериментална "ресорпција"

И кај експерименталната и кај контролната група на стаорци, добиените резултати ги исследувавме макроскопски, наизменично рентгенолошки и патохистолошки.

Нормален макроскопски изглед на забалото и рентгенолошки изглед на maxilla и mandibula прикажуваме на слика 16, 17 и 18.



Слика 16

Во горната вилица има два инцизива и шест молари, по три од левата и десната страна, исто така и во долната вилица. Инцизивите се континуирано во ерупција, и карактеристично е тоа што се покриени со глеб од лабијалната страна, а со цемент и